

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 126

20 јуни 2019, четврток

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1800. Одлука за утврдување на максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца за 2019 година.....	2	1804. Правилник за начинот на спроведување на даночното ослободување на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти.....	9
1801. Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на платите на директорите и давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за 2019 година.....	2	1805. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	9
1802. Исправка на Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица КО Метежово, Општина Крива Паланка.....	3	1806. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	10
1803. Упатство за начинот на вршење на полиграфското тестирање и содржината на писмената согласност за примена на полиграфската техника.....	3	1807. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	11
		1808. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел.....	11
		1809. Решение за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел заради учество во колективно договарање..	12
		1810. Правилник за начинот за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице, образецот на барањето и потребната документација, образецот за дадено	

	Стр.		Стр.
мислење од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице, начинот на работа на стручната комисија, составот и начинот на работата на второстепената комисија, начинот на водење евиденција за издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице.....	13	1812. Правилник за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за автотакси возач, формата и содржината на записникот за положен испит и на сертификатот за авто-такси возач....	47
1811. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на обрасците на легитимациите на државните инспектори за патишта и на овластените инспектори за патишта на општините, односно на градот Скопје, како и начинот на нивното издавање и одземање.....	43	1813. Одлука за избор на судии поротници на Основен кривичен суд Скопје....	51
		1814. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и правилата на летање со ултралесните летала (микролесните) и моторизирани крила.....	51
		1815. Правила за пазар на природен гас..	51
		1816. Правила за изменување и дополнување на Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач.....	59
		1817. Одлука од Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	59
		Огласен дел.....	1-84

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1800.

Врз основа на член 166-з од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ И НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Максималниот износ на вредност на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорите на јавните установи за деца, за периодот од 1.6.2019 година до 31.8.2019 година изнесува 77,24 денари, а за периодот од 1.9.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4384/1
18 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1801.

Врз основа на член 201 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 18 јуни 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ДИРЕКТОРИТЕ И ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОСНОВАНИ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Вредноста на бодот за пресметување на платите на директорите и давателите на услуги во јавните установи за социјална заштита основани од Владата на Република Северна Македонија за периодот од 1.6.2019 година до 31.8.2019 година изнесува 77,24 денари, а за периодот од 1.9.2019 година до 31.12.2019 година изнесува 81,10 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4636/1
18 јуни 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1802.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица КО Метежево, Општина Крива Паланка, под бр. 44-4211/1 од 2 мај 2018 година објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.84/18, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА**НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ
ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛО-
КАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУ-
МЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИ-
ЦА КО МЕТЕЖЕВО, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА**

Во членот 2, во табелата, наместо „вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 100м²“ треба да стои „вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат 101м²“.

Бр. 44-4211/2-18

13 јуни 2019 година

Скопје

Од Владата на Република

Северна Македонија

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ
РАБОТИ****1803.**

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 11 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), министерот за внатрешни работи донесе

УПАТСТВО**ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ПОЛИГРАФСКОТО
ТЕСТИРАЊЕ И СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНАТА
СОГЛАСНОСТ ЗА ПРИМЕНА НА ПОЛИГРАФСКАТА
ТЕХНИКА****Член 1**

Со ова упатство се уредува начинот на вршење на полиграфско тестирање (во натамошниот текст: тестирањето) и содржината на писмената согласност за примена на полиграфската техника.

Член 2

(1) Тестирањето се врши врз основа на барање за полиграфско тестирање на лице доставено од страна на организациски единици во Министерството за внатрешни работи (во натамошниот текст: Министер-

ството) до организациската единица за криминалистичко - технички испитувања и вештачења во Министерството.

(2) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член се печати на хартија во бела боја во А4 формат.

(3) Образецот на барањето ги содржи следните податоци:

- назив на организациската единица до која се доставува барањето;

- место за внесување на податоци за лицето, односно лицата за кои се бара да се изврши полиграфско тестирање;

- место за краток опис на кривичното дело, датумот и местото на неговото извршување;

- место за краток опис на настанот;

- опис на службениот материјал кој се испраќа во прилог на барањето;

- име, презиме и контакт телефон на изработувачот на барањето;

- име и презиме на контролорот;

- име и презиме на одобрувачот;

- место за потпис на раководното лице на надлежната организациска единица;

(4) Образецот на барањето од ставот (1) на овој член, е даден во Прилог бр.1, и е составен дел на ова упатство.

Член 3

Тестирање може да се врши и врз основа на наредба за полиграфско тестирање на лице доставена од страна на јавните обвинителства и судовите во Република Северна Македонија до организациската единица за криминалистичко - технички испитувања и вештачења во Министерството.

Член 4

(1) Во прилог на наредбата и барањето за тестирање од членовите 2 и 3 од ова упатство се доставува и целокупниот службен материјал изготвен во врска со стореното кривично дело за кое се врши тестирањето.

(2) Во прилог на барањето за полиграфско тестирање од ставот (1) на овој член, се доставува:

- записник за земање на кривична пријава;

- поднесената кривична пријава против непознат сторител;

- записник за пронајдени траги и предмети;

- фото-албум, скици, и видео записи и

- друг службен материјал во врска со кривичното дело.

Член 5

По поднесување на наредбата или барањето за тестирање од членовите 2 и 3 од ова упатство, од страна на непосредниот раководен работник на надлежната организациска единица во рамки на организациската

единица за криминалистичко - технички испитувања и вештачења, се определуваат еден или повеќе испитувачи кои го организираат и планираат тестирањето.

Член 6

Испитувачот/испитувачите од членот 5 од ова упатство, тестирањето го вршат на лице (во натамошниот текст: испитаник), со употреба на инструментална техника за полиграфско тестирање (во натамошниот текст: инструментална техника), заради откривање на сторител на кривично дело.

Член 7

(1) Тестирањето се применува само за конкретно кривично дело, а не за повеќе кривични дела истовремено.

(2) Доколку во исто време има потреба за спроведување на полиграфско тестирање за повеќе кривични дела, приоритет имаат оние кривични дела за кои согласно закон е предвидена потешка казна.

(3) Во случај кога истовремено се бара тестирање за две кривични дела со исти обележја, приоритет има кривичното дело за кое постојат повеќе обележја значајни за изготвување на тестови за испитување.

Член 8

Тестирањето се изведува како примарна мерка, односно истото се презема пред сите останати мерки и активности поврзани со лицето за кое постојат основи за сомневање или основано сомневање за сторено кривично дело.

Член 9

(1) Испитувачот/испитувачите врз основа на спроведената анализа на доставениот службен материјал изготвуваат соодветни тестови за испитување.

(2) Доколку има потреба испитувачот/испитувачите можат да се консултираат со подносителот на наредбата односно барањето за полиграфско тестирање на лице, а по потреба може и да излезат на местото на настанот заради непосредно забележување на одредени околности кои се значајни за изготвување на тестовите за испитување.

Член 10

(1) Пред започнување на тестирањето испитувачот/испитувачите водат разговор со испитаникот за да се утврди дали има сознанија во врска со кривичното дело за кое ќе се врши тестирањето, кои сознанија ги има и од каде ги дознал истите, а истовремено се проведува и неговото алиби.

(2) При водењето на разговорот од ставот (1) на овој член, испитувачот/испитувачите постапуваат согласно правните акти од оваа област притоа почитувајќи ги честа, угледот и личното достоинство на испитаникот.

(3) Испитувачот/испитувачите се обраќаат на испитаникот пристojно, со рамномерен и едноличен глас и на јасен и разбирлив начин му ја соопштуваат причината поради која се бара тестирање и начинот и постапката на спроведување на тестирањето.

Член 11

(1) На испитаникот му се укажува дека тестирањето е доброволно и доколку се согласи со истото, потпишува писмена согласност.

(2) Образецот за писмената согласност од ставот (1) на овој член, се печати на хартија во бела боја во А4 формат.

(3) Образецот ги содржи следните податоци:

- име и презиме на лицето на кое ќе се врши полиграфско тестирање;
- место за наведување на кривичното дело за кое ќе се врши полиграфското тестирање;
- датум и место каде што е дадена согласноста за полиграфско тестирање и
- место за своерачен потпис на давателот на согласноста.

(4) Образецот на писмената согласност од ставот (1) на овој член, е даден во Прилог бр.2, кој е составен дел на ова упатство.

Член 12

(1) По потпишување на согласноста од членот 11 од ова упатство, пред започнување на тестирањето со инструменталната техника, се спроведува разговор со испитаникот при кој му се читаат прашањата од тестот за испитување, со цел да се утврди дали ги разбира.

(2) Траењето на разговорот не е временски ограничено, а за време на неговото спроведување се врши писмено забележување на сите одговори кои ги дава испитаникот, со цел да се изврши споредување на дадените изјави дадени пред и по тестирањето.

(3) Писменото забележување го вршат полициските службеници кои се задолжени за откривање на кривичното дело.

Член 13

(1) По завршувањето на разговорот од членот 12 од ова упатство, испитувачот го започнува тестирањето со приклучување на испитаникот на инструменталната техника и поставување на прашањата од тестот за испитување, со рамномерен и едноличен глас.

(2) Испитувачот/испитувачите го известуваат испитаникот само за причината за спроведување на тестирањето, но не му ги соопштуваат околностите под кои е сторено кривичното дело.

(3) Заради поголема објективност, односно исклучување на можни влијанија на возбуда, нервоза и слично, секој поставен тест за испитување се повторува најмалку два пати, а по изведувањето на секој тест за испитување се прави кратка пауза, по која се продолжува со тестирањето.

(4) Времетраењето на тестирањето не е временски ограничено и зависи од тестовите за испитување кои ќе се спроведат, како и од однесувањето на испитаникот.

Член 14

(1) Тестирањето се врши во посебни простории опремени со инструментална техника.

(2) Во просторијата каде што се спроведува тестирањето присуствуваат само еден испитувач и испитаникот.

(3) По исклучок, ако испитаникот не го разбира јазикот на кој се подготвени прашањата, може да присуствува и преведувач.

(4) Пред почетокот на тестирањето, преведувачот ќе ги преведе прашањата од тестот за испитување кои ќе му бидат поставени на испитаникот и истите му ги поставува со рамномерен и едноличен глас во присуство на испитувачот.

Член 15

При вршење на тестирање, испитувачите меѓусебно соработуваат и си укажуваат заемна стручна и техничка помош заради навремено, целосно и успешно преземање на потребните дејствија и активности.

Член 16

(1) Тестовите за испитување се изготвуваат врз основа на два метода и тоа:

- директен или метод со контролно прашање и
- индиректен или метод врз основа на напнатост.

(2) Прашањата кои се содржани во тестовите за испитување се кратки јасни и разбирливи за испитаникот.

(3) Испитувачот/испитувачите самостојно одлучуваат за бројот и содржината на прашањата во тестот, а по потреба може да се консултираат со подносителот на наредбата или барањето за тестирање на лице.

(4) Покрај тестовите изготвени врз основа на методите од ставот (1) на овој член, при тестирањето може да се применат и визуелен тест, асоцијативен тест, тест за веродостојност на исказ, когнитивен тест и тест по претпоставка.

Член 17

(1) Во случај кога при вршењето на тестирањето испитаникот изразува реакции на одредени прашања, испитувачот може по завршување на тестирањето да води разговор со испитаникот во врска со тие прашања.

(2) Разговорот од ставот (1) на овој член, се спроведува со цел појаснување на изразените реакции кај испитаникот за поставените конкретни прашања од тестовите за испитување, односно добивање на информации за стореното кривично дело кое е предмет на обработката.

Член 18

(1) Испитувачот/испитувачите врз основа на однесувањето на испитаникот за време на тестирањето и анализата на добиените одговори на прашањата поставени за време на тестирањето, оформуваат мислење во врска со испитаникот и неговата поврзаност со конкретното кривично дело.

(2) Мислењето од ставот (1) на овој член, може да биде позитивно или негативно.

(3) Во позитивното мислење се констатира директна или индиректна поврзаност на испитаникот со кривичното дело во врска со кое е извршено тестирањето.

(4) Во негативното мислење се елиминира било каква можност за поврзаност на испитаникот со кривичното дело во врска со кое е извршено тестирањето.

Член 19

(1) Врз основа на мислењето од членот 18 од ова упатство, испитувачот изготвува извештај за полиграфско тестирање.

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член, ги содржи следните податоци:

- податоци за подносителот на наредбата или барањето за тестирањето на лице;
- времето и местото на извршување на тестирањето;
- податоци за испитаникот;
- краток опис на стореното кривично дело;
- методот за составување на тестовите за испитување и инструменталната техника која е применета и
- наод и мислење во врска со испитаникот и неговата поврзаност со кривичното дело.

(2) Извештајот за спроведеното тестирање се доставува до подносителот на наредбата или барањето за тестирање на лице.

(3) Извештајот не претставува доказно средство во постапка пред суд, туку истиот претставува ориентационо - елиминациско средство за пронаоѓање на докази и откривање на сторителот на кривичното дело.

Член 20

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1.1-46761/1
11 јуни 2019 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог бр. 1



Република Северна Македонија

Министерство за внатрешни работи

Рег. Бр: _____
_____ година

До _____

Предмет: Полиграфско тестирање на лице-а, бара.-

Потребно е да извршите полиграфско тестирање на лицето/та:

1. име _____ презиме _____,
татко _____ мајка _____,
роден _____ година, во _____,
адреса на живеење _____.

2. име _____ презиме _____,
татко _____ мајка _____,
роден _____ година, во _____,
адреса на живеење _____.

Во врска со К.Д. _____
извршено на _____ 20 _____ година,
на ул. _____ бр. _____, во _____,
оштетен _____.

Краток опис на настанот:



Република Северна Македонија

Министерство за внатрешни работи

Во прилог со барањето, во електронска и/или писмена форма, Ви доставуваме и изготвен службен материјал (записник за поднесена кривична пријава и кривична пријава, записник за пронајдени траги и предмети, изготвен фото-албум, скици, видео запис, поднесен друг службен материјал како и податоци од оперативната и казнената евиденција за лицата за кои се бара да бидат тестирани)

Изработил (име и презиме, контакт телефон):

Контролирал (име и презиме):

Одобрил (име и презиме):

Потпис на раководно лице

Прилог бр. 2



Република Северна Македонија

Министерство за внатрешни работи

СОГЛАСНОСТ

Јас _____

однапред сум запознаен со начинот и целта на полиграфското тестирање и
доброволно се согласувам да бидам тестиран во врска со кривичното дело

_____ година

Потпис

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**1804.**

Врз основа на член 30-а став (11) од Законот за данокот на добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДАНОЧНО-
ТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ ОБВРЗ-
НИК КОЈ ДОНИРАЛ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА СПОРТСКИ СУБЈЕКТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на даночното ослободување на даночниот обврзник кој донирал финансиски средства на спортски субјекти кои се уплатени на посебна уплатна сметка.

Член 2

(1) Агенцијата за млади и спорт најдоцна до 15 февруари ја доставува до Управата за јавни приходи листата на спортски субјекти на кои им е доделен ваучер.

(2) Листата од став 1 на овој член содржи:

- ЕДБ/ЕМБГ на спортскиот субјект;
- Назив/Име и презиме;
- Адреса;
- Број на ваучер;
- Износ на ваучер;
- Година на валидност на ваучерот и
- Вид на спорт.

Член 3

За целите на спроведувањето на начинот на даночното ослободување, Управата за јавни приходи води евиденција за дадените донации согласно издадените ваучери за целите на даночното ослободување.

Член 4

(1) Управата за јавни приходи врз основа на поднесот барање за даночно ослободување за донирани финансиски средства на спортски субјекти врши проверка на расположливите средства од ваучерот.

(2) Доколку износот искажан во барањето од став (1) на овој член е понизок или еднаков на расположливите средства од ваучерот, Управата за јавни приходи го потврдува барањето во рок од 15 дена. Доколку тој износ е повисок од расположливите средства од ваучерот Управата за јавни приходи го одбива барањето во рок од 15 дена.

(3) Средствата од барањето за даночно ослободување за донирани финансиски средства на спортски субјекти од ставот (1) на овој член кои Управата за јавни приходи ги потврдила, се резервираат до поднесување на известување за извршена донација од член 5 на овој правилник.

Член 5

(1) Даночниот обврзник, во рок од 15 дена од приемот на потврдено барање од член 4 на овој правилник, до Управата за јавни приходи доставува известување за извршена донација.

(2) Кон известувањето од став (1) на овој член, обврзникот доставува и доказ за извршена донација.

(3) Во рок од 15 дена по доставување на известувањето и доказот за извршена донација од ставовите (1) и (2) на овој член од страна на давателот на донацијата, Управата за јавни приходи го потврдува или го одбива правото на користење на намалувањето на пресметаниот данок.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 - 5440/1

10 јуни 2019 година

Скопје

Министер за финансии,

д-р Драган Тевдовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1805.

Врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), Министерството за труд и социјална политика, го донесе следното

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО
ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија (скратен назив „СОНК“) на ниво на гранка, односно оддел „Креативни, уметнички и забавни дејности“.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

О б р а з л о ж е н и е

Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија, со седиште на бул. „Кочо Рацин“ бр. 75г, Скопје, на ден 10.1.2019 година до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисијата) поднесе барање бр.

08-360/1 за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел „Креативни, уметнички и забавни дејности“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в, а во врска со член 212 став (4) од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 22.1.2019 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот за работните односи и даде Предлог бр. 08-360/4 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел „Креативни, уметнички и забавни дејности“ согласно Националната класификација на дејности Рев.2 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13).

Имено, Комисијата утврдила дека вкупниот број на вработени во одделот „Креативни, уметнички и забавни дејности“ согласно податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија, Макстат база, Пазар на труд, Плати, Вработени во Република Македонија според сектори и оддели на дејности по НКД Рев.2, по пол, по години, за 2017 година изнесува 2294 вработени. Согласно приложените списоци на СОНК, бројот на членови кои плаќаат членарина во одделот Креативни, уметнички и забавни дејности, изнесува 811 вработени односно 35,35% од вкупниот број на вработени на ниво на гранка, односно оддел.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како и во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-360/8
25 јануари 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1806.

Врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), Министерството за труд и социјална политика, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија (скратен назив „СОНК“) на ниво на гранка, односно оддел „Библиотеки, архиви, музеи и останати културни дејности“.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

Образложение

Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија, со седиште на бул. „Кочо Рацин“ бр. 75г, Скопје, на ден 10.1.2019 година до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисијата) поднесе барање бр. 08-360/1 за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел „Библиотеки, архиви, музеи и останати културни дејности“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в, а во врска со член 212 став (4) од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 22.1.2019 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот за работните односи и даде Предлог бр. 08-360/5 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел „Библиотеки, архиви, музеи и останати културни дејности“ согласно Националната класификација на дејности Рев.2 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13).

Имено, Комисијата утврдила дека вкупниот број на вработени во одделот „Библиотеки, архиви, музеи и останати културни дејности“ согласно податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија, Макстат база, Пазар на труд, Плати, Вработени во Република Македонија според сектори и оддели на дејности по НКД Рев.2, по пол, по години, за 2017 година изнесува 1480 вработени. Согласно приложените списоци на СОНК, бројот на членови кои плаќаат членарина во одделот Библиотеки, архиви, музеи и останати културни дејности, изнесува 878 вработени односно 59,32% од вкупниот број на вработени на ниво на гранка, односно оддел.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како и во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-360/9
25 јануари 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1807.

Врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), Министерството за труд и социјална политика, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО
ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија (скратен назив „СОНК“) на ниво на гранка, односно оддел „Образование“.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

Образложение

Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија, со седиште на бул. „Кочо Рацин“ бр. 75г, Скопје, на ден 10.1.2019 година до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисијата) поднесе барање бр. 08-360/1 за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел „Образование“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в, а во врска со член 212 став (4) од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 22.1.2019 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот за работните односи и даде Предлог бр. 08-360/6 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел „Образование“ согласно Националната класификација на дејности Рев.2 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13).

Имено, Комисијата утврдила дека вкупниот број на вработени во одделот „Образование“ согласно податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија, Макстат база, Пазар на труд, Плати, Вработени во Република Македонија според сектори и оддели на дејности по НКД Рев.2, по пол, по години, за 2017 година изнесува 39 292 вработени. Согласно приложените списоци на СОНК, бројот на членови кои плаќаат членарина во одделот Образование, изнесува 22 695 вработени односно 57,75% од вкупниот број на вработени на ниво на гранка, односно оддел.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како и во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-360/10
25 јануари 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1808.

Врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), Министерството за труд и социјална политика, го донесе следното

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА
СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО
ОДДЕЛ

1. Се утврдува репрезентативност на Самостоен синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија (скратен назив „СОНК“) на ниво на гранка, односно оддел „Дејности на социјалната заштита без сместување“.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува за временски период од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

Образложение

Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија, со седиште на бул. „Кочо Рацин“ бр. 75г, Скопје, на ден 10.1.2019 година до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисијата) поднесе барање бр. 08-360/1 за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел „Дејности на социјалната заштита без сместување“.

Кон барањето приложени се и докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в, а во врска со член 212 став (4) од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 22.1.2019 година, по разгледување на барањето и приложената документација, утврди дека подносителот ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност согласно член 212 став (4) од Законот за работните односи

и даде Предлог бр. 08-360/7 за утврдување на репрезентативност на ниво на гранка, односно оддел „Дејности на социјалната заштита без сместување“ согласно Националната класификација на дејности Рев.2 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13).

Имено, Комисијата утврдила дека вкупниот број на вработени во одделот „Дејности на социјалната заштита без сместување“ согласно податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија, Макстат база, Пазар на труд, Плати, Вработени во Република Македонија според сектори и оддели на дејности по НКД Рев.2, по пол, по години, за 2017 година изнесува 5562 вработени. Согласно приложените списоци на членови на СОНК, сите од јавни установи за деца – детски градинки, бројот на членови кои плаќаат членарина во одделот Дејности на социјалната заштита без сместување, изнесува 2851 вработени односно 51,25% од вкупниот број на вработени на ниво на гранка, односно оддел.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како и во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-360/11
25 јануари 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1809.

Врз основа на член 213-г од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18), министерството за труд и социјална политика го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ НА СИНДИКАТ НА НИВО НА ГРАНКА, ОДНОСНО ОДДЕЛ ЗАРАДИ УЧЕСТВО ВО КОЛЕКТИВНО ДОГОВАРАЊЕ

1. Се утврдува репрезентативност на Синдикатот на работниците од сообраќајот и врските на Република Македонија (скратен назив: СРСВМ) со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ниво на гранка, односно оддел „Складирање и помошни дејности во превозот“ заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

2. Репрезентативноста на синдикатот се утврдува и важи до исполнувањето на условите за репрезентативност од член 212 став 4 од Законот за работните односи, но не подолго од три години, од денот на донесувањето на ова решение.

3. Ова решение ќе се објави во („Службен весник на Република Македонија“).

О б р а з л о ж е н и е

Синдикатот на работниците од сообраќајот и врските на Република Македонија, со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бр. 2 А, Скопје, на ден 20.12.2018 година до Комисијата за утврдување на репрезентативност (во понатамошниот текст: Комисијата) поднесе барање под бр. 08-12341/1 за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел „Складирање и помошни дејности во превозот“.

Кон барањето се приложени докази за исполнување на условите за репрезентативност, согласно член 213-в, од Законот за работните односи.

Комисијата на седница одржана на ден 22.1.2019 година, по разгледување на барањето заедно со приложената документација, утврди дека бројот на вработените во гранката, односно одделот „Складирање и помошни дејности во превозот“ согласно Националната класификација на дејности Рев.2 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/08 и 4/13) (во натамошниот текст: НКД Рев.2), според податоците од Државниот завод за статистика на Република Македонија, Макстат база, Пазар на труд, Плати, Вработени во Република Македонија според сектори и оддели на дејности по НКД Рев.2, по пол, по години, за 2017 година изнесува 5016 вработени. Согласно приложените списоци на СРСВМ, вкупниот број на членови во гранката, односно одделот „Складирање и помошни дејности во превозот“ изнесува 774 вработени, односно 15,43% од вкупниот број на вработени во гранката, односно одделот.

Согласно член 212 став 4 од Законот за работните односи, репрезентативен синдикат на ниво на гранка, односно оддел, согласно со Националната класификација на дејности е синдикат кој е запишан во регистарот кој го води министерството надлежно за работите од областа на трудот и во кој се зачленети најмалку 20% од бројот на вработени во гранката, односно одделот и кои плаќаат членарина.

Оттука, Комисијата утврди дека подносителот не ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност на синдикат на ниво на гранка, односно оддел согласно член 212 став 4, но ги исполнува условите за утврдување на репрезентативност заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел во смисла на член 210 став 2 од Законот за работните односи и даде Предлог бр. 08-1694/1 за утврдување на

репрезентативност на синдикат, заради учество во колективно договарање на ниво на гранка, односно оддел.

Во согласност со горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство: Против ова решение може да се поднесе жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 08-1694/3
22 мај 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1810.

Врз основа на член 54 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19), министерот за труд и социјална политика, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ, ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДАДЕНО МИСЛЕЊЕ ОД СТРАНА НА МАТИЧНИОТ ЛЕКАР ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ НАОДИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДАВАЊЕ НА НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице, образецот на барањето и потребната документација, образецот за дадено мислење од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице, начинот на работа на стручната комисија, составот и начинот на работата на второстепената комисија, начинот на водење евиденција за издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице.

Член 2

(1) Барањето за остварување на право на надоместок за помош и нега од друго лице се доставува до месно надлежниот центар за социјална работа (во натамошниот текст: Центарот).

(2) Барањето од став (1) на овој член, се издава на образец „Барање за остварување на право на надоместок за помош и нега од друго лице“, кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

(3) Образецот на барањето од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А-4 формат.

Член 3

Кон барањето од член 2 став (1) од овој правилник, за барателот на правото се поднесува/обезбедува следната документација:

1. важечка лична карта за државјанин на Република Северна Македонија, дозвола за постојан престој на странецот, важечка лична карта за лице барател на право на азил, лице со статус на признаен бегалец и лице под супсидијарна заштита, се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството;

2. мислење од матичен лекар за потребата од помош и нега од друго лице со Бартелов индекс и

3. отпусно писмо со специјалистички извештај и/или друга медицинска документација.

Член 4

(1) Центарот барањето за прибавување на податоци за факти за кои службена евиденција води друг државен орган, односно друг субјект кој води регистар на податоци, по претходно дадената согласност од странката за користење на нејзините лични податоци во постапката за остварување на правото на надоместок за помош и нега од друго лице, го поднесува на образец – Барање за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник.

(2) Барањето од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат.

(3) Институцијата која дава одговор по поднесеното барање, одговорот го доставува до центарот на образец – Одговор на барањето за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во Прилог бр.3 и е составен дел на овој правилник.

(4) Одговорот од став (3) на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат.

Член 5

(1) Писмената согласност за користење на личните податоци на барателот на правото на надоместок за помош и нега од друго лице се дава на образец – Изјава, кој е даден во Прилог бр.4 и е составен дел на овој правилник.

(2) Писмената согласност од став (1) на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат.

Член 6

Мислењето дадено од страна на матичниот лекар за потребата од помош и нега од друго лице со Бартелов индекс, се издава на образец „Мислење од матичниот

лекар за потребата од помош неа од друго лице“, кој е даден во Прилог бр. 5 и е составен дел на овој правилник.

Член 7

(1) Под трајни или привремени промени на здравствената состојба во смисла на овој правилник се сметаат вродени или стекнати заболувања или повреди на органите или органските системи утврдени според Меѓународната статистичка класификација на болестите и сродните заболувања на Светската здравствена организација при што во посебна листа се селектирани оние ентитети кои доведуваат до тешки оштетувања на физичките и менталните функции и намалување или губење на функционалната способност на лицето за самостојно извршување на секојдневните активности за задоволување на основните животни потреби – Листа на трајни и привремени промени на здравствената состојба.

(2) Листата на трајни и привремени промени на здравствената состојба од став (1) на овој член е дадена во Прилог бр. 8, кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Наод, оценка и мислење за потребата од помош и неа од друго лице се дава од страна на надлежната стручна комисија (во натамошниот текст: стручната комисија) на образец „Наод, оценка и мислење за потребата од помош и неа од друго лице“, кој е даден во Прилог бр. 6 и е составен дел на овој правилник.

Член 9

(1) Со работата на стручната комисија раководи претседателот на стручната комисија.

(2) Стручната комисија работи и одлучува во полн состав, а по исклучок во случај на оправдано отсуство на еден член, може да одлучува во состав од два члена.

Член 10

(1) Наодот, оцената и мислењето за потребата од помош и неа од друго лице се даваат врз основа на непосреден преглед на подносителот на барањето.

(2) По исклучок од став (1) на овој член, во случај кога од приложената медицинска документација несомнено може да се утврди потребата од помош и неа од друго лице, наодот, оцената и мислењето се даваат врз основа на доставена медицинска документација без непосреден преглед.

Член 11

(1) Во постапката по поднесена жалба против првостепено решение за правото на надоместок за помош и неа од друго лице, аод, оценка и мислење за потребата од помош и неа од друго лице се дава од страна на

второстепената комисија за давање наод, оценка и мислење за потребата од помош и неа од друго лице (во натамошниот текст: второстепената комисија).

(2) Второстепената комисија е составена од три члена, од кои:

1. доктор специјалист, претседател;
2. доктор специјалист, член и
3. доктор специјалист, член.

(3) Со работата на второстепената комисија раководи претседателот на комисијата.

(4) Второстепената комисија работи и одлучува во полн состав на работни седници, а по исклучок во случај на оправдано отсуство на еден член, комисијата може да одлучува во состав од два члена.

(5) Второстепената комисија дава наод, оценка и мислење за потребата од помош и неа од друго лице врз основа на медицинската документација и списите во предметот.

Член 12

Наодот, оцената и мислењето од член 11 од овој правилник се издава на образец кој е даден во Прилог бр. 7 и е составен дел на овој правилник.

Член 13

(1) Евиденцијата на издадените наоди, оценки и мислења на стручната комисијата за утврдување на потребата од помош и неа од друго лице се води во книга и електронски и содржи: реден број, број и датум на предметот на центарот, име, презиме и единствен матичен број на барателот, број на наодот, оцената и мислењето, оценка и мислење за потребата од помош и неа од друго лице, дијагноза на основната болест со назначување на шифрата, контролен преглед и забелешка.

(2) Евиденцијата која се однесува на лице со статус на признат бегалец и лице под супсидијарна заштита, не се разменува на каков било начин со нивната земја на потекло.

Член 14

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на остварување на правото на паричен надоместок за помош и неа од друго лице („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/14 и 184/17).

Член 15

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-4046/3
17 јуни 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

Прилог бр. 1

ДО _____
(се наведува центарот за социјална работа според постојаното место на живеење на подносителот на барањето)

**БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА НАДОМЕСТОК
ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ****1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО**

Име	Презиме		
Улица и број	Населено место	Општина	
бројна лична карта	Издадена од	Датум на издавање	Важност до

2. ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ НА ПРАВОТО

Име	Презиме		
Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Единствен матичен број	
Државјанство	Националност		
Име на татко	Име на мајка		

3. ПОДАТОЦИ ОД ЛИЧНА КАРТА

Број на лична карта	Издадена од	Датум на издавање	Важност до
Улица и број	Населено место	Општина	

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕ (само доколку се разликува од податоците во личната карта)

Установа	
----------	--

Улица и број	Населено место	Општина

Датум и место на поднесување на барањето

Потпис на службено лице кое го примило барањето

Потпис на подносителот

5. КОН БАРАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА НАДОМЕСТОК ЗА ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ СЕ ПОДНЕСУВА/ОБЕЗБЕДУВА СЛЕДНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

1. важечка лична карта за државјани на Република Северна Македонија, дозвола за постојан престој на странец, важечка лична карта за лице со статус на признаен бегалец и за лице под супсидијарна заштита, се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството
2. мислење од матичен лекар за потребата од помош и нега од друго лице со Бартелов индекс
3. отпусно писмо со специјалистички извештај и/или друга медицинска документација

Прилог бр.2

Барање за прибавување на податоци по службена должност

1. Податоци за Центарот за социјална работа од каде се поднесува барањето:		
1.1.	Институција (назив):	
1.2.	Адреса:	
1.3.	Датум и време на поднесување на барањето:	
1.4.	Број на барањето:	
1.5.	Предмет на барање (податоци за факти кои се бараат и за кои службена евиденција води органот од кои што се бараат податоците):	
1.6.	Законски рок за добивање одговор (3 дена):	
2. Податоци за службеното лице кое постапува по барањето на странката во институцијата која бара податоци:		
2.1.	Име:	
2.2.	Презиме:	
2.3.	Назив на работно место:	
2.4.	Електронска пошта:	
2.5.	Дигитален потпис на службеното лице	
3. Податоци за странката која има поднесено барање:		
3.1.	За физичкото лице кое има поднесено барање:	
3.1.1.	Име:	
3.1.2.	Презиме:	
3.1.3.	Единствен матичен број:	
3.1.4.	Други информации по потреба:	
4. Предмет на барањето на странката поставено пред центарот надлежен за решавање на барањето:		
	Предмет на барањето поставено од странката до органот за решавање на барањето (органот кој што ги бара податоците за службените факти за кои евиденција води органот од кој што се бараат податоците – Што барал субјектот):	
5. Согласност		
	Произнесување дали странката која што поднесува барање има дадено согласност за користење на нејзините лични податоци во постапката за остварување на правото пред надлежните органи (право на избор на странката):	

Прилог бр.3

Одговор на барање за прибавување на податоци по службена должност

1. Податоци за институцијата која доставува податоци за кои води службена евиденција:	
1.1.	Институција (назив):
1.2.	Адреса:
2. Податоци за доставениот одговор:	
2.1.	Број, датум и време на доставување податоци (одговор):
2.2.	Број на барањето на кое се одговара:
2.3.	Вид на податоци кои се доставуваат:
3. Податоци за <u>службеното лице</u> кое доставува одговор:	
3.1.	Име:
3.2.	Презиме:
3.3.	Назив на работно место:
3.4.	Електронска пошта на корисникот:
3.5.	Дигитален потпис на службеното лице
4. Податоци за странката за која се доставуваат податоците (одговор):	
4.1.	За физичкото лице кое има поднесено барање:
4.1.1.	Име:
4.1.2.	Презиме:
4.1.3.	Единствен матичен број:
4.1.4.	Други информации во врска со барањето:
4.3.	Одговор на барањето (наведување што конкретно се доставува):
4.3.1.	...
4.3.2.	...
4.3.3.	Други информации (евентуално не постоење на факти за барањето)

Прилог бр.4

ИЗЈАВА

од _____ со ЕМБГ

/ / / / / / / / / / / / / / / /

со стан на ул. “_____”, бр. _____ со лична карта бр. _____
издадена на _____ година од МВР _____, под кривична, морална и
материјална одговорност, пред Центарот за социјална работа _____ на
_____ год. изјавувам:

Дека сум согласен моите лични податоци да бидат употребени од страна на Центарот за
социјална работа _____ во постапката за остварување и користење на
правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице.

ИЗЈАВИЛ
БАРАТЕЛ

Прилог бр.5

МИСЛЕЊЕ

ОД МАТИЧЕН ЛЕКАР ЗА ПОТРЕБАТА
ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ

1. Лични податоци за пациентот

а) Име и презиме _____

б) Датум на раѓање _____

в) Место и адреса на живеење _____

ЕМБГ _____

2. Мислење на матичниот лекар

2.1 Прегледот е извршен

а) Во домот на пациентот (ДА - НЕ)

б) Во амбуланта (ДА - НЕ)

2.2 Каква е подвижноста на осигуреникот:

а) Воопшто не е подвижен (ДА - НЕ)

б) Со можност да седнува и станува (ДА - НЕ)

в) Со можност да се движи во собата

г) Со можност да се движи надвор од собата

со помош на друго лице (ДА - НЕ)

д) Со можност да се движи со ортопедски помагала (ДА - НЕ)

2.3 Малата и големата нужда пациентот ја обавува:

а) Во кревет неконтролирано (ДА - НЕ)

б) Во кревет контролирано со гуска и лопата (ДА - НЕ)

в) Станува и оди во WC со помош на друго лице (ДА - НЕ)

2.4 Пациентот може сам да се храни (ДА - НЕ)

2.5 Пациентот може сам да се облекува и соблекува (ДА - НЕ)

2.6 Пациентот е потполно слеп/100% (ДА - НЕ)

2.7 ПАЦИЕНТОТ БОЛЕДУВА ОД (ДГ) (ДА - НЕ)

2.8 МИСЛЕЊЕ: Пациентот има потреба од помош и нега (ДА - НЕ)

3. ПРИЛОГ: Медицинска документација (дијагностицирање и лекување)

Во, _____

ПОТПИС И ФАКСИМИЛ
НА МАТИЧЕН ЛЕКАР

**БАРТЕЛОВ
ИНДЕКС**АктивностБодови**ХРАНЕЊЕ**

0 = неспособен

5 = потребна му е помош при сечење, мачкање путер итн.,
или модифицирана диета

10 = независен

КАПЕЊЕ

0 = зависен

5 = независен (или во туш кабина)

ЛИЧНА ХИГИЕНА

0 = потребна му е помош во одржување на лична хигиена

5 = независен во одржување на лице/коса/заби/бричење
(со обезбедени средства)**ОБЛЕКУВАЊЕ**

0 = зависен

5 = потребна му е помош, но може половината да го заврши сам

10 = независен (вклучувајќи копчиња, патенти, врвки итн)

СТОЛИЦА

0 = неводржано (или потребно е да зема лаксативи)

5 = повремени незгоди

10 = воздржано

МОКРЕЊЕ

0 = неводржано или со употреба на катетер и не може да се грижи сам

5 = повремени незгоди

10 = воздржано

ОДЕЊЕ ВО ТОАЛЕТ

0 = зависен

5 = потребна му е помош, но делумно може да заврши сам

10 = независен (седнување и станување, облекување, бришење)

ПРЕМЕСТУВАЊЕ (ОД КРЕВЕТ НА СТОЛЧЕ И СПРОТИВНО)

- 0 = неспособен, нема седечка рамнотежа
5 = голема помош при (едно или две лица, физичка), може да седи
10 = мала помош (вербална или физичка)
15 = независност

ПОДВИЖНОСТ (НА РАМНИ ПОВРШНИНИ)

- 0 = неподвижен или подвижен <50 метри
5 = независен од количка, вклучувајќи агли, >50 метри
10 = се движи со помош на едно лице (вербална или физичка), >50 метри
15 = независен (може да употребува ортопедски помагала;
на пр. Бастум, 50 метри

СКАЛИ

- 0 = неспособен
5 = потребна му е помош (вербална, физичка, помош со носење
10 = независен

ВКУПНО (0-100)

Место и датум

ПОТПИС И ФАКСИМИЛ
НА МАТИЧЕН ЛЕКАР

Напомена: * за веродостојноста на податоците во образецот одговорноста е на матичниот лекар

Прилог бр.6

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕСтручна комисија бр. _____
Наод бр. _____
Датум _____

Центар за социјални работи

бр. _____ Датум _____

НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето**

(име, име на едниот од родителите, презиме)

ЕМБГ: □□□□□□□□□□□□□□

Место на раѓање _____

Адреса и место на живеење _____

Пол : ☐ машки ☐ женски**2. НАОДОТ, ОЦЕНАТА И МИСЛЕЊЕТО СЕ ДАВА ВРЗ ОСНОВА НА :**

- а) Непосреден преглед на лицето и увид во медицинската и др. документација
б) Увид во медицинската документација

3. Збирни резултати од прегледот и испитувања на членовите на стручната комисија:**4. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата:****5. Приложена медицинска документација:****6. Оцена и мислење за потребата од помош и нега од друго лице:**

- ☐ има потреба ☐ нема потреба ☐ имал/а потреба ☐ немал/а потреба
☐ помал обем ☐ поголем обем

Контролен преглед:

- ☐ има потреба : ☐ по 6 месеци ☐ по 12 месеци ☐ по 24 месеци
☐ нема потреба (од дата на одлуката на комисијата)

Забелешка :**Членови на комисија:**

Претседател _____

1. Член _____

2. Член _____

МП

Прилог бр.7

**ВТОРОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ
ЗА ПОТРЕБАТА ОД ПОМОШ И НЕГА ОД ДРУГО ЛИЦЕ**

Предмет број _____
На ден _____ година

1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето

ЕМБГ : _____

(име, име на едниот од родителите, презиме)

Место на живеење _____

Второстепената комисија за давање Наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице формирана од министерот за труд и социјална политика, при решавање по поднесена жалба против првостепено решение за остварување право на паричен надоместок за помош и нега од друго лице, ги разгледа списите во предметот, Наодот, оцената и мислењето на Стручната комисија за давање Наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице и приложената медицинска документација и утврди:

2. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата:

3. Оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице:

- ☐ нема потреба од помош и нега од друго лице
☐ има потреба: ☐ помал обем ☐ поголем обем

Контролен преглед:

- ☐ нема потреба
☐ има потреба: ☐ по 6 месеци ☐ по 12 месеци ☐ по 24 месеци
(од датум на одлуката на комисијата)

☐ Потребно е повторно да биде упатен и прегледан од страна на Стручната комисија за давање наод, оценка и мислење за потребата од помош и нега од друго лице.

Членови на комисија:

Претседател _____

Член _____

Член _____

МП

Прилог бр. 8

ЛИСТА
НА ТРАЈНИ И ПРИВРЕМЕНИ ПРОМЕНИ НА
ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА

ГРУПА I

БОЛЕСТ ОД ВИРУСОТ НА ХУМАНА ИМУНОДЕФИЦИЕНЦИЈА (B20-B24)

1. Напредната и завршна симптоматска фаза на болеста

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

СЕКВЕЛИ ОД ИНФЕКТИВНИ И ПАРАЗИТСКИ БОЛЕСТИ B90-B94

B91 Секвели од полиомнелит

Да се оцени според G00 – G09

B94 Секвели од други означени инфективни и паразитски болести

B94.0 Секвели од трахом

Да се оцени според H15 – H22

B94.1 Секвели од вирусен енцефалит

Да се оцени според G00 – G09

ГРУПА II

НЕОПЛАЗМИ (C00-D48)

МАЛИГНИ НЕОПЛАЗМИ (C00-C97)

За: Сите видови на малигноми во терминална фаза на болеста

1. Малигном со ВМI помал од 60% или

Малигном со регионални и оддалечени метастази (Т било кој N било кој M1)

2. Отпусна листа или извештај од специјалист по ОРЛ болести или максилнофацијален хирург со назначена хистопатолошка дијагноза и/или TNM класификација

- извештај од онколог ако е спроведена зрачна и/или хемотерапија

- извештај за постапките и анализи извршени заради дијагностика и лекување

3. индекс на телесна маса - ВМI = $\text{кг} / (\text{висина во метри})^2$ да биде $< 14,5$ мажи и < 14 жени ($< 60\%$) од саканата - нормалната телесна тежина или Бартелов индекс 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем

ОДРЕДЕНИ ЗАБОЛУВАЊА ШТО ГО ЗАФАКААТ ИМУНИОТ МЕХАНИЗАМ (D80 - D89)

D86 Саркоидоза

1. Напредната форма на болеста со развој на глобална хронична респираторна инсуфициенција ($\text{PaO}_2 < 9,3 \text{ kPa}$ со $\text{PaCO}_2 > 6,0 \text{ kPa}$) и хронично белодробно срце

2. Наоди од интернист/пулмолог коишто треба да содржат лабораторија* (со гама глобулини, серумска ангиотензин конвертаза, калциум во серум и урина), спирометрија, гасни анализи, Ртг или КТ на бели дробови, бронхоскопија со биопсија и патохистолошки наод, ЕКГ, ехокардиограм

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ГРУПА IV

ЕНДОКРИНИ, НУТРИТИВНИ И МЕТАБОЛИЧНИ БОЛЕСТИ (E00-E90)

ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУС (E10 - E14)

Се оценуваат реналните, офталмичните, невролошките, периферни циркулаторни и мултипли компликации под Група XIV N00-N99, Група 7 H00- H59 Група VI G00-G99 и Група IX I 00-I 99

МАЛНУТРИЦИИ И НУТРИТИВНИ ДЕФИЦИТИ (E40 - E43)**E40 Квашиоркор****E41 Нутритивен маразам****E42 Маразмичен квашиоркор****E43 Неозначена тешка протени-енергетска малнутриција**

1. индекс на телесна маса - ВМТ -кг / (висина во метри) 2 да биде < 14,5 мажи и <14 жени (< 60% од саканата-нормалната телесна тежина)
2. Наоди од интернист кои што треба да содржат лабораториски наод со протеинограм, ЕКГ
3. Бартелов индекс: 0-90
 - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
 - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

E84 Цистична фиброза**E84.0Цистична фиброза со пулмонални манифестации**

1. Глобална хронична респираторна инсуфициенција ($PaO_2 < 9,3$ kPa со $PaCO_2 > 6,0$ kPa)
2. Наоди од педијатар или интернист/пулмолог коишто треба да содржат Ртг на бели дробови и срце, спирографија, гасни анализи, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски* наод, хлориди во потта
3. Бартелов индекс: 0-90
 - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
 - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ГРУПА V**ДУШЕВНИ РАСТРОЈСВА И РАСТРОЈСТВА ВО ОДНЕСУВАЊЕТО****(F00-F99)****ОРГАНСКИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И СИМПТОМАТСКИТЕ ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА****(F00-F09)****За:**

- F00 (и G30) Деменија кај Ајхалмеров (Alzheimer) болест ,**
F01 Васкуларна деменија ,
F02.0 (и G31) Деменија кај Пикова (Pick) болест ,
F02.1 (и A81.0) Деменија кај Кројцфелд—Јакобова (Creutzfeldt-Jakob) болест ,
F02.2 (и G10) Деменија кај Хангтингтонова (Huntington) болест ,
F02.3 (и G20) Деменија кај Паркинсонова (Parkinson) болест ,
F02.4 (и B22.0) Деменија кај болеста од вирусот на хуманата имунодефициенција (HIV) ,
F02.8 Деменија кај други означени болести класифицирани на друго место

1. Прогресивен тек или тек во скокови "чекор по чекор", пропаѓање на когнитивните функции (губиток на памтење, нарушено внимание, сфаќање, резонирање, апстрактно мислење, перцепции, способност на учење, пресметување, јазични функции), детериорација на контролата на емоциите и социјалното однесување.

Иреверзибилни форми со умерен и тежок степен на дементност.

2. Наоди од психијатар кои треба да содржат: анамнеза, невролошки статус во карактеристични црти, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународна класификација, мислење за потреба од понатамошно лекување и евентуално клиничко испитување.

Претходно клиничко испитување со извештај кој ќе ги содржи сите основни елементи за ова заболување, со посебен осврт на наодот на клиничкиот психолог, видот на заболувањето или растројството, прогноза и можности за ресоцијализација.

Хоспитализација или најмалку 2 години амбулантско следење на лекар специјалист психијатар и консултирано мислење.

3. Прашалник - Кратко испитување на менталната состојба (The Mini Mental State Examination) пополнета од психолог-0-25, или Бартелов индекс: 0-90.

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Кратко испитување на менталната состојба: 0-20 или Бартелов индекс: 0-60

ШИЗОФРЕНИЈА, ШИЗОТИПНИ И НАЛУДНИЧАВИ РАСТРОЈСТВА (F20-F29)

1. Хроничен, прогресивен или интермитентен тек, нарушени психички функции, (мислење, афект, воља, нагони и перцепции), со тенденција кон интелектуално пропаѓање и дезорганизација на личноста.

Тешки форми со чести психотични епизоди со одржување на симптомите, форми со чести рецидиви со оштетување на личноста или хронични прогресивни форми.

2. Наоди од психијатар кои треба да содржат: анамнеза, невролошки статус во карактеристични црти, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународна класификација, мислење за потреба од понатамошно лекување и евентуално клиничко испитување.

Предходно клиничко испитување со извештај кој ќе ги содржи сите основни елементи за ова заболување, со посебен осврт на наодот на клиничкиот психолог, видот на заболувањето или растројството, прогноза и можности за ресоцијализација.

Хоспитализација или најмалку 2 години амбулантско следење на лекар специјалист психијатар. Конвизијарно мислење.

3. Скалата за глобална проценка на функционирање на возрасни лица (Adult's Global Assessment of Functioning Scale – GAF) пополнета од страна на психолог -0-50.

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Скала за глобална проценка на функционирање на возрасни лица (Adult's Global Assessment of Functioning Scale – GAF) 0-30.

РАСТРОЈСТВА НА РАСПОЛОЖЕНИЕТО (АФЕКТИВНИ РАСТРОЈСТВА) (F30-F39)

1. Хроничен тек со егзацербации и ремисии, со нарушен афект кој води до оштетување на другите психички функции (внимание, мислење, нагони, воља), но не води до интелектуално пропаѓање, намалена критичност, зголемена опасност од суицидни тенденции.

Тешки форми како: делирантната манија, агитираната депресија, ступорозна депресија, форми со чести егзацербации и слободни интервали пократки од 6 месеци и форми резистентни на терапија без можност за постигнување на задоволителни ремисии.

2. Наоди од психијатар кои треба да содржат: анамнеза, невролошки статус во карактеристични црти, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународна класификација, мислење за потреба од понатамошно лекување и евентуално клиничко испитување.

Предходно клиничко испитување со извештај кој ќе ги содржи сите основни елементи за ова заболување, со посебен осврт на наодот на клиничкиот психолог, видот на заболувањето или растројството, прогноза и можности за ресоцијализација.

Хоспитализација или најмалку 2 години амбулантско следење на лекар специјалист психијатар и конвизијарно мислење.

3. Скалата за глобална проценка на функционирање на возрасни лица (Adult's Global Assessment of Functioning Scale – GAF) пополнета од страна на психолог -0-50.

• привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Скала за глобална проценка на функционирање на возрасни лица (Adult's Global Assessment of Functioning Scale – GAF) 0-30, со контролен преглед - по 24 месеци

ДУШЕВНА ЗАОСТАНАТОСТ (F73-F79)

F72 Тешка душевна заостанатост

1. Коефициент на интелигенција 20-34 одреден со стандардизирани тестови.

2. Медицинска документација од специјализирани установи во која се потврдува критериумот верифицирана од психолог.

3. Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем

F73 Длабока душевна заостанатост

1. Коефициент на интелигенција под 20 одреден со стандардизирани тестови.

2. Медицинска документација од специјализирани установи во која се потврдува критериумот верифициран од психолог.

3. Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем

ГРУПА VI

БОЛЕСТИ НА НЕРВНИОТ СИСТЕМ (G00-G99)

ВОСПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ (G00 – G09)

Потреба од помош и нега од друго лице има кај последиците од прележаните воспалителни болести (тешки парези, парализи, екстрапирамиден синдром, интелектуални нарушувања) коишто се опишани во соодветни подгрупи на оваа група на болести.

СИСТЕМСКИ АТРОФИИ ШТО ПРИМАРНО ГО ЗАФАКААТ ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ (G11–G13)

За:

G11 Херeditарна атаксија,

G11.1 Церебеларна атаксија со ран почеток- Фридрајхова (Friedreich) атаксија

G12 Спинална мускулна атрофија,

G12.2 Болест на моторниот неврон - Амниотрофична латерална склероза (Sclerosis lateralis amyotrophica) и сродни синдроми.

1. Бавно прогресивен тек, разновидна симптоматологија во зависност од болеста (спастичен синдром со спастична слабост на екстремитетите, синдром на спинална мускулна атрофија со мускулна слабост и атрофија, булбарна парализа со дисфагија и дизартрија, атаксија, атрофија на оптикус со слепило).

Тешки паралетични или квадриплетични форми или само булбарни форми.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања што опфаќаат: EMG, CT или NMR на мозок и рбетен мозок, мускулна биопсија.

Хоспитализација.

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ЕКСТРАПИРАМИДНИ ЗАБОЛУВАЊА И ЗАБОЛУВАЊА НА ДВИЖЕЊЕТО (G20 – G26)

За:

G20 Паркинсонова болест,

G21 Секундарен паркинсонизам,

G23 Други дегенеративни болести на базалните ганглии,

G24 Дистонија,

G25 Други екстрапирамидни заболувања и болести на движењето

Во оваа група се вбројуваат и следните болести кои што во меѓународната класификација се распоредени во други групи: Хепатолентикларна дегенерација- Вилсонова (Wilson) болест (E83) и Хронична прогресивна херeditарна chorea (Morbus Huntington) (G10).

1. Хроничен прогресивен тек, присуство на хипокинетско-хипертоничен синдром (ригор, акинезија, тремор) или на хиперкинетско-хипотоничен синдром (хореа, атетоза, бализам, дистонија) во зависност од болеста. Психички нарушувања (успорен мисловен процес, налудничави идеи, лабилно расположение и нарушен афект, до деменција).

Развиена клиничка слика или интелектуално пропаѓање до деменција.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања: EEG, EMG, CT.

Хоспитализација. Конзистентно мислење.

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ДЕМИЕЛИНИЗИРАЧКИ БОЛЕСТИ НА ЦЕНТРАЛНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ (G35 – G37)

За:

G35 Мултипла склероза

G36 Друга акутна дисеминирана демиелинизација

1. Хроничен прогресивен тек на болеста, но може да биде со повремени ремисии и егзацербации, со разновидност на симптоматологијата: ретробулбарен неуритис со слепило, офталмоплегичка со

диплопии, нистагмус, церебеларна атаксија, интенционален тремор, спастична парепареа, спастично атаксичен од, психички промени (еуфорија и интелектуално пропаѓање).

Малигна форма на болеста, но и бенигна форма во подминат стадиум со изразени пречки во моториката.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања: лумбална пункција и електрофореза на ликвор (тотални протени, гама глобулини IgG, IgA и IgM, плазма клетки), VEP (визуелни евоцирани потенцијали), ВАЕР (аудитивни евоцирани потенцијали), NMR (нуклеарна магнетна резонанца), СТ (компјутеризирана томографија), EEG (електроенцефалографија), преглед на серум (гама глобулини).

Хоспитализација.

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ЕПИЗОДНИ И ПАРОКСИЗМАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА (G40-G47)

За:

1. Повремена, изненадна појава на напади на генерализирани тонично клонични грчеви со нарушена свест, парцијални напади со секундарна генерализација, парцијални напади со комплексна психичка симптоматологија.

Форми резистентни на терапија, со лошо контролирани напади и со психички промени.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања: EEG, СТ.

Хоспитализација.

- Само врз основа на медицинската документација- и конзилијарно мислење за трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем

ПОЛИНЕВРОПАТИИ И ДРУГИ ЗАБОЛУВАЊА НА ПЕРИФЕРНИОТ НЕРВЕН СИСТЕМ (G60 – G64)

1. Присуство на сензомоторни невролошки нарушувања (парези, парализи, атаксија), во склоп на акутно или хронично оштетување на периферниот нервен систем од различни причини (воспалителни, токсични, метаболички, васкуларни, херидитарни).

Знатно нарушување на функционално моторниот интегритет на организмот од траен карактер.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања што опфаќаат: лумбална пункција и преглед на ликвор (за полирадикулонеуритис), EMG, лабораториски токсиколошки анализи.

Хоспитализација.

3. Бартелов индекс: 0-90

- Привремени промени на здравствената состојба - привремено потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60 и помал обем на потреба на помош и нега при Бартелов индекс: 61-90), со контролен преглед по 24 месеци

БОЛЕСТИ НА НЕВРОМУСКУЛНА СПОЈКА И МУСКУЛНИ БОЛЕСТИ (G70 – G73)

G70 Мијастенија гравис и други мионеврални заболувања

1. Хроничен, променлив тек со ремисии и егзацербации, со патолошки замор на специфични групи на мускули кои во декрешчендо ја губат снагата на активност. Најчесто се зафатени мускулите на очите (птоза, страбизам, диплопии), потов мускулите на лицето, вилиците, грлото и вратот (слаба мимичка експресија, тешкотии со жвакање и голтање и назален говор), мускулите на екстремитетите, дишните мускули и сфинктерите.

Умерени генерализирани форми со зафатени скелетни и булбарни мускули, без кризи, но со незадоволителен одговор на лекови и акутни фулминантни форми со брза прогресија, изразени респираторни кризи и лоша реакција на лекови.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања што опфаќаат: Prostigmin-ски тест, EMG, Tensilon-ски тест, тест за отривање на антитела на рецепторите на ацетилхолин.

Хоспитализација.

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

За:

G71 Примарни заболувања на мускулите

G71.0 Мускулна дистрофија,

G71.1 Миотонични заболувања,

G72 Други миопатии

G73 Заболувања на мионевралната спојка и мускул кај болести класифицирани на друго место

1. Хроничен прогресивен тек со мускулна слабост и атрофии најчесто на проксималната мускулатура на екстремитетите, псеудохипертрофии, угаснати тетивни рефлекс и отежнат од. Тешки форми со нарушени движења и форми со генерализирана мускулна слабост и оштетени висцерални органи.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од понатамошно лекување, евентуално клиничко испитување и прогноза.

Претходни клинички испитувања што опфаќаат: EMG, испитување на ензими во серум (алдолаза-ALS, трансаминази-AST, ALT, креатин фосфокиназа-CPK, лактат дехидрогеназа-LDH), мускулна биопсија.

Хоспитализација.

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

За:

G81 Хемиплегија,

G82 Параплегија и тетраплегија

G83 Други паралитични синдроми

Состојби кои што се стари и долготрајни, од непозната причина.

1. Присуство на парализи или парези од тежок степен. Што ги ограничуваат движењата и активностите.

2. Наоди од невролог кои треба да содржат анамнеза, исцрпен невролошки статус, психички статус, дијагноза со шифра од меѓународната класификација на болести, мислење за потреба од евентуално клиничко испитување и прогноза.

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ГРУПА VII

БОЛЕСТИ НА ОКОТО И НА АДНЕКСИТЕ

ЗАБОЛУВАЊА НА ОПТИЧКИОТ НЕРВ И ВИДНИТЕ ПАТИШТА (H46-H48)

НАРУШУВАЊЕ НА ВИДОТ И СЛЕПИЛО (H53-H54)

H53 Нарушувања на видот

H53.4 Дефекти во видно поле

1. Тоа се состојби кои настанале како последица на одредени патолошки процеси во очите и оставиле трајни промени во ширината на видното поле која што е помала од 100 околу централната фиксациона точка.
2. Отпусна листа од одделение за очни болести, ако болниот бил хоспитализиран
 - Специјалистички офталмолошки наоди со податоци за функцијата на видот во период од најмалку 2 години и конзилијарно мислење
 - Се испитуваат функциите на видот: видна острина (без корекција со максимална корекција) испитување на видно поле, преглед на биомикроскоп со опис на наодот, преглед на очното дно со опис на наодот, преглед на интраокуларен притисок
 - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, за лица чија што ширина на видното поле не е поголема од 10° околу централната фиксациона точка.

H54 Слепило и слаб вид**За:****H54.0 Слепило на двете очи****H54.3 Неквалификувано губење на видот на двете очи****H54.7 Неозначено губење на видот**

1. Трајно намалување на видната острина на двете очи како последица на одредени патолошки процеси во очите, така што видот на подобро око со примена на максимална корекција е помал од 0,05 или бројење на прсти на 3 м (100% намалување на видната функција) и/или ширината на видното поле е помала од 10° околу централната фиксациона точка.
2. -Отпусна листа од одделение за очни болести, ако болниот бил хоспитализиран
 - Специјалистички офталмолошки наоди со податоци за функцијата на видот во период од најмалку 2 години
 - Се испитуваат функциите на видот: видна острина (без корекција и со максимална корекција) испитување на видно поле, преглед на биомикроскоп со опис на наодот, преглед на очното дно со опис на наодот, преглед на интраокуларен притисок и конзилијарно мислење.
 - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, за лица чија што видна острина на подобро око со максимална корекција е помала од 0,05 или бројење на прсти на 3 м (100% намалена видна функција) и/или ширината на видното поле да не е поголема од 10° околу централната фиксациона точка.

ГРУПА IX**БОЛЕСТИ НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИСТЕМ (I00-I99)****ХРОНИЧНИ СРЦЕВИ БОЛЕСТИ**

- 1.1) Хронична левосрцева слабост со ежекциона фракција (ЕФ) < 20% или класа IV според NYHA или
- 1.2) Цереброваскуларен инсулт со тешка хемипареза или хемиплегија за под 1.1):

Наоди од интернист или кардиолог коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски* наод, Ртг на бели дробови и срце, ехокардиограм или ергометрија

За под 1.2):

Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски* наод, ехокардиограм, ЕЕГ, КТ или МР на мозок
3. Бартелов индекс: 0-90
 - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
 - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

- 1.1) Хронична левосрцева слабост со ЕФ < 20% или класа IV според NYHA

ПУЛМОНАЛНА СРЦЕВА БОЛЕСТ И БОЛЕСТИ НА ПУЛМОНАЛНАТА ЦИРКУЛАЦИЈА (I26 - I28)

1. Хронично белодробно срце (ЕКГ или ехокардиографски знаци на хипертрофија на десното срце којашто настанала поради нарушена функција и/или структура на белите дробови) со глобална хронична респираторна инсуфициенција ($PaO_2 < 9,3 \text{ kPa}$ со $PaCO_2 > 6,0 \text{ kPa}$)
2. Наоди од интернист, пулмолог или кардиолог коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски* наод, Ртг на бели дробови и срце, ехокардиограм, спирометрија, гасни анализи
3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ДРУГИ ФОРМИ НА СРЦЕВА БОЛЕСТ (I30 - I52)

1.1) Хронична левосрцева слабост со ЕФ < 20% или класа IV според NYHA

или

1.2) Цереброваскуларен инсулт со тешка хемипареза или хемиплегија

За под 1.1):

Наоди од интернист или кардиолог коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски* наод, Ртг на бели дробови и срце, ехокардиограм или ергометрија

За под 1.2):

Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски* наод, ехокардиограм, ЕЕГ, КТ или МР на мозок

2. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ (I60 - I69)

1. Тешка хемипареза или хемиплегија,

2. Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски* наод, ЕЕГ, КТ или МР на мозок

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

БОЛЕСТИ НА АРТЕРИИТЕ, АРТЕРИОЛИТЕ И КАПИЛАРИТЕ (I70 - I79)

I 173 Други периферни васкуларни болести

I73.1Тромбоангитис облитеранс (Buerger)

1. Ампутација на: ногата во колкот и бедрото (едностран или двостран) или на ногата во ниво на надколеницата со непогодна чкунка за протеза (едностран или двостран) или на двете подколеници и стапала или со чкунки непогодни за протези (едностран или двостран).

2. Наоди од интернист или кардиолог и васкуларен хирург, лабораториски* наод, ЕКГ, Доплер ехо на крвните садови или ангиографија

3. Бартелов индекс: 0-90

- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60; и во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90), со контролен преглед по 24 месеци

I74 Артериска емболија и тромбоза

1. Ампутација на: ногата во колкот и бедрото (едностран или двостран) или на ногата во ниво на надколеницата со непогодна чкунка за протеза (едностран или двостран) или на двете подколеници и стапала или со чкунки непогодни за протези (едностран или двостран).

2. Наоди од интернист или кардиолог и васкуларен хирург, лабораториски* наод, ЕКГ, Доплер ехо на крвните садови или ангиографија

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

БОЛЕСТИ НА ВЕНИ, НА ЛИМФНИ САДОВИ И ЛИМФНИ ЈАЗЛИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО МЕСТО (I80 - I89)

I 82 Друга венска емболија и тромбоза

I82.8 Емболија и тромбоза на други означени вени (Phlegmasia alba dolens, Phlegmasia cerulea dolens)

1. Ампутација на: ногата во колкот и бедрото (едностран или двостран) или на ногата во ниво на надколеницата со непогодна чкунка за протеза (едностран или двостран) или на двете подколеници и стапала или со чкунки непогодни за протези (едностран или двостран).

2. Наоди од интернист и васкуларен хирург, лабораториски* наод, ЕКГ, Доплер ехо на крвните садови или флебографија

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ГРУПА X

БОЛЕСТИ НА РЕСПИРАТОРНИОТ СИСТЕМ (J00-J99)

ХРОНИЧНИ ДОЛНОРЕСПИРАТОРНИ БОЛЕСТИ (J40-J47)

За:

J43 Емфизем

J44 Друга хронична опструктивна пулмонална болест, од различна етиологија

1. Тежок опструктивен или опструктивно-рестриктивен синдром со глобална хронична

респираторна инсуфициенција ($PaO_2 < 9,3$ kPa со $PaCO_2 > 6,0$ kPa) и хронично белодробно срце

2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирографија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски* наод

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

J68 Респираторни состојби предизвикани со инхалација на хемикални, гасови, чадови и парен

J68.4 Хронични респираторни состојби предизвикани со хемикални, гасови, чадови и парен

1. Глобална хронична респираторна инсуфициенција ($PaO_2 < 9,3$ kPa со $PaCO_2 > 6,0$ kPa) и хронично белодробно срце

Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирографија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски* наод

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ДРУГИ РЕСПИРАТОРНИ БОЛЕСТИ ШТО ГЛАВНО ГО ЗАФАКААТ ИНТЕРСТИЦИЈУМОТ (J80 - J84)

J84 Други интерстицијални пулмонални болести

J84.1 Други интерстицијални пулмонални болести со фиброза

1. Прогресивна фиброза на белите дробови со глобална хронична респираторна инсуфициенција ($PaO_2 < 9,3$ kPa со $PaCO_2 > 6,0$ kPa) и хронично белодробно срце

2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирографија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски* наод, белодробна биопсија

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

J90-J94 ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЛЕВРАТА

J94 Други плеврални состојби

J94.1 Фиброторакс

1. Тежок рестриктивен синдром со глобална хронична респираторна инсуфициенција ($PaO_2 < 9,3$ kPa со $PaCO_2 > 6,0$ kPa) и хронично белодробно срце

2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирометрија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски* наод

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

J96 Респираторна инсуфициенција, некласифицирана на друго место

1. Глобална хронична респираторна инсуфициенција ($PaO_2 < 9,3 \text{ kPa}$ со $PaO_2 > 6,0 \text{ kPa}$) и хронично белодробно срце

2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат спирометрија, гасни анализи, Ртг на бели дробови и срце, ЕКГ, ехокардиограм, лабораториски* наод

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ГРУПА X

БОЛЕСТИ НА ДИГЕСТИВНИОТ СИСТЕМ (K00-K93)

БОЛЕСТИ НА ЕЗОФАГУСОТ, НА ЖЕЛУДНИКОТ И ДУОДЕНУМОТ (K20 - K31)

K22.0 Ахалазија на кардијата

K22.2 Езофагеална опструкција (компресија, констрикција, стеноза, стриктура)

1. Синдром на малапсорпција - индекс на телесна маса - $BMI = \text{кг} / (\text{висина во метри})^2$ да биде $< 14,5$ мажи и < 14 жени ($< 60\%$) од саканата-нормалната телесна тежина

2. Наоди од интернист или гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски* наод, Ртг на езофагус, горна ендоскопија

3. Бартелов индекс: 0-90

- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице, во поголем обем при Бартелов индекс: 0-60; и во помал обем при Бартелов индекс: 61-90); со контролен преглед по 24 месеци

НЕИНФЕКТИВЕН ЕНТЕРИТ И КОЛИТ (K50 - K52)

K50 Crohn-ова болест (регионален ентерит)

1. Синдром на малапсорпција - индекс на телесна маса - $BMI = \text{кг} / (\text{висина во метри})^2$ да биде $< 14,5$ мажи и < 14 жени ($< 60\%$) од саканата-нормалната телесна тежина

2. Наоди од интернист/гастроентерохепатолог или абдоминален хирург коишто треба да содржат лабораториски* наод, Ртг на тенко црево, биопсија на тенкото црево (факултативно)

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

БОЛЕСТИ НА ЦРНИОТ ДРОБ (K70 - K77)

K70 Алкохолна болест на црниот дроб

K70.3 Алкохолна цироза на црниот дроб

1. Декомпензирана цироза на црниот дроб (појава на асцитес)

2. Наоди од интернист/гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски* наод со протениограм и фактори на коагулација, ехо на абдомен, радиоизотопни испитувања на црниот дроб и неговата циркулација (факултативно), биопсија на црниот дроб (факултативно)

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

K71 Токсична болест на црниот дроб

K71.7 Токсична болест на црниот дроб со фиброза и цироза на црниот дроб

1. Декомпензирана цироза на црниот дроб (појава на асцитес)

2. Наоди од интернист/гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски* наод со протеинограм и фактори на коагулација, ехо на абдомен, радиоизотопни испитувања на црниот дроб и неговата циркулација (факултативно), биопсија на црниот дроб (факултативно)

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

K74 Фиброза и цироза на црниот дроб

1. Декомпензирана цироза на црниот дроб (појава на асцитес)

Наоди од интернист/гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски* наод со протеинограм и фактори на коагулација, ехо на абдомен, радиоизотопни испитувања на црниот дроб и неговата циркулација (факултативно), биопсија на црниот дроб (факултативно)

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

K90 Цревна малапсорпција

1. Синдром на малапсорпција - индекс на телесна маса - $BMI = \text{кг} / (\text{висина во метри})^2$ да биде $< 14,5$ мажи и < 14 жени ($< 60\%$ од саканата-нормалната телесна тежина)

2. Наоди од интернист/гастроентерохепатолог или педијатар коишто треба да содржат лабораториски* наод со протеинограм и јонограм, апсорпциони тестови (тест со д-ксилоза, липиди во фекал и др), Ртг на тенкото црево, биопсија на тенкото црево (факултативно)

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ГРУПА XIII

БОЛЕСТИ НА МУСКУЛОСКЕЛЕТНИОТ СИСТЕМ И НА СВРЗНОТО ТКИВО (M00-M99)

ИНФЕКТИВНИ АРТРОПАТИИ (M00 - M03)

1. Артритис или остеоартритис со анкилоза на големите зглобови на екстремитетите (колело, колк, рамен зглоб)

2. Наоди од ревматолог, ортопед или хирург коишто треба да содржат Ртг на зафатеното подрачје, лабораториски* наод, микробиолошки наод

3. Бартелов индекс: 0-90

- привремена промена на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице, во поголем обем при Бартелов индекс: 0-60; и во помал обем при Бартелов индекс: 61-90; со контролен преглед по 12 месеци

ВОСПАЛИТЕЛНИ ПОЛИАРТРОПАТИИ (M05 - M14)

За:

M05 Серопозитивен ревматоиден артрит

M06 Друг ревматоиден артрит

1. IV анатомски стадиум (завршен стадиум фиброзна или коскена анкилоза на зафатените зглобови со другите промени карактеристични за ревматоидниот артритис) или IV физиолошка класа (ограничувања во можностите за грижа за самиот себе и сите други животни активности, професионални и вонпрофесионални) според Американската ревматолошка асоцијација (ARA)

2. Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

M07 Псоријатични и енетропатични полиартропатии

1. Завршен стадиум на тешките облици со фиброзна или коскена анкилоза на зафатените зглобови
2. Наоди од интернист или ревматолог и дерматовенеролог (псоријатична артропатија) коишто треба да содржат лабораториски* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови
3. Бартелов индекс: 0-90
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

За:**M08 Јувенилен артрит****M09 Јувенилен артрит кај болести класифицирани на друго место**

1. Завршен стадиум на полиартикуларниот облик и на тешките форми на системскиот и олигоартикуларниот облик (фиброзна или коскена анкилоза на зафатените зглобови)
- Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови
3. Бартелов индекс: 0-90
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

M10 Гихт

- 1.а) Завршен стадиум на деструктивниот полиартикуларен облик (фиброзна или коскена анкилоза на зафатените зглобови)
- или
- 1.2) Терминална ХБН при хронична уратна нефропатија - да се оцени под Хронична бубрежна инсуфициенција N18
2. Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски* наод со урати во серум и урина, Ртг на зафатените зглобови, кристали во синовијалната течност
3. Бартелов индекс: 0-90
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

АРТРОЗИ (M15 - M19)**M15 Полнартроза**

1. Завршен стадиум со фиброзна или коскена анкилоза на големите зглобови од екстремитетите (колк, колено, рамен зглоб)
2. Наоди од интернист, ревматолог или физијатар коишто треба да содржат лабораториски* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови
3. Бартелов индекс: 0-90
- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем при Бартелов индекс: 0-60; и во помал обем при Бартелов индекс: 61-90; со контролен преглед по 12 месеци

СИСТЕМСКИ ЗАБОЛУВАЊА НА СВРЗНОТО ТКИВО (M30 - M36)**M30 Нодозен полнартрит и сродни состојби**

- 1.1) Терминална хронична бубрежна инсуфициенција - да се оцени под N18 Хронична бубрежна инсуфициенција
- или
- 1.2) Хронична левосрцева слабост со ЕФ < 20% или класа IV според NYHA
- или
- 1.3) Ампутиација на еден или два долни екстремитети
- Наоди од интернист или кардиолог коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски *наод, серолошки наод, Ртг на бели дробови и срце, ехокардиограм или ергометрија
3. Бартелов индекс: 0-90
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

M31 Други некротизирачки васкулити

За:**M31.0 Гудпастер (Goodpasture) синдром,****M31.3 Веџенерова (Wegener) грануломатоза,**

да се оценат според критериуми за N 18 Хронична бубрежна инсуфициенција.

M31.4 Синдром на лакот на аортата Такајасу (Takayasu)

1.1) Хронична левосрцева слабост со ЕФ < 20% или класа IV според NYHA или

1.2) Цереброваскуларен инзулт со тешка хемипареза или хемиплегија

За под 1.1):

Наоди од интернист или кардиолог кои што треба да содржат ЕКГ, лабораториски наод, Ртг на бели дробови и срце, Доплер ехо на крвните садови или ангиографија, ехокардиограм или ергометрија

За под 1.2):

Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски наод, ехокардиограм, ЕЕГ, КТ или МР на мозок

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

M32 Системски лупус еритематозес

да се оцени според критериуми за N 18. Хронична бубрежна инсуфициенција

M33 Дерматополимиозит

1. Мускулна слабост на рамениот и карличниот појас од V степен (изразено гетав од со нагласена лордоза и неможност за одење по скали или подигнување од столица без туѓа помош) или VI степен (неможност за одење без туѓа помош)

2. Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски* наод, серолошки наод, мускулна биопсија

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

M34 Системска склероза1.1) Интерстицијална белодробна фиброза со глобална хронична респираторна инсуфициенција ($PaO_2 < 9.3 \text{ kPa}$ со $PaCO_2 > 6.0 \text{ kPa}$) и хронично белодробно срце, или

1.2) Терминална хронична бубрежна инсуфициенција- да се оцени под N18 Хронична бубрежна инсуфициенција, или

1.3) Синдром на малапсорпција при афекција на ГИТ (езофагус, црева) - индекс на телесна маса - $BMI = \text{кг} / (\text{висина во метри})^2$ да биде < 14.5 мажи и < 14 жени ($< 60\%$ од саканата-нормалната телесна тежина), или

1.4) Контрактури на малите зглобови од шепата

За под 1.1):

Наоди од интернист, пулмолог или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски* наод, серолошки наод, Ртг на бели дробови и срце, спирографија, гасни анализи, ЕКГ, ехокардиограм

За под 1.3):

Наоди од интернист или гастроентерохепатолог коишто треба да содржат лабораториски* наод, серолошки наод, Ртг на езофагус или црево

За под 1.4):

Наоди од интернист, ревматолог или дерматовенеролог коишто треба да содржат лабораториски* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови

3. Бартелов индекс: 0-90

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

• трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

M35 Друга системска зафатеност на сврзното ткиво

M35.1 Други преклопувачки синдроми

1.1) Деструктивен полиартритис со развој на фиброзни или коскени анкилози или

1.2) Интерстицијална белодробна фиброза со глобална хронична респираторна инсуфициенција ($\text{PaO}_2 < 9,3 \text{ kPa}$ со $\text{PaCO}_2 > 6,0 \text{ kPa}$) и хронично белодробно срце, или

1.3) Мускулна слабост на рамениот и карличниот појас од V степен (изразено гегав од со нагласена лордоза и неможност за одење по скали или подигнување од столица без туѓа помош) или VI степен (неможност за одење без туѓа помош)

За под 1.1):

Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски* наод, серолошки наод, Ртг на зафатените зглобови

За под 1.2):

Наоди од интернист, пулмолог или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски* наод, серолошки наод, Ртг на бели дробови и срце, спирометрија, гасни анализи, ЕКГ, ехокардиограм

За под 1.3):

Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат лабораториски* наод, серолошки наод, мускулна биопсија

2. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

M35.2 Бехчетова (Behcet) болест

1.1) Слепило поради хроничниот увеитис-да се оцени под H54 Слепило и слаб вид, или

1.2) Цереброваскуларен инзулт со тешка хемипареза или хемиплегија

2. Наоди од интернист или кардиолог, невролог и физијатар коишто треба да содржат ЕКГ, лабораториски* наод, ехокардиограм, БЕГ, КТ или МР на мозок

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ДЕФОРМИРАЧКИ ДОРЗОПАТИИ (M40 - M43)

За:

M40 Кифоза и лордоза

M41 Сколиоза

1. Глобална хронична респираторна инсуфициенција ($\text{PaO}_2 < 9,3 \text{ kPa}$ со $\text{PaCO}_2 > 6,0 \text{ kPa}$) и хронично белодробно срце

2. Наоди од интернист или пулмолог коишто треба да содржат лабораториски* наод, Ртг рбетниот столб (торакален дел), спирометрија, гасни анализи, ехокардиограм

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

СПОНДИЛОПАТИИ (M45 - M49)

За:

M45 Анкилозен спондилит

M46 Други воспалителни спондилопатии

1.1) Развој на фиброзни или коскени анкилози на меѓупрешленските и сакроилјакалните зглобови, или

1.2) Миелопатија или радикулопатија кои што предизвикуваат тешки парези или парализи на горните или долните екстремитети

За под 1.1):

Наоди од интернист или ревматолог коишто треба да содржат Ртг рбетниот столб и карлицата, лабораториски* наод, серолошки наод

За под 1.2):

Наоди од интернист или ревматолог и невролог коишто треба да содржат Ртг на рбетниот столб, КТ или МР, ЕМГ, лабораториски* наод, серолошки наод

2. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

За:

M47 Спондилоза

M48 Други спондилопатии

1. Дорзопатија со миелопатија или радикулопатија коишто предизвикуваат тешки парези или парализи на горните или долните екстремитети

2. Медицинска документација

Наоди од интернист или ревматолог и невролог коишто треба да содржат Ртг на рбетниот столб, КТ или МР, ЕМГ, лабораториски* наод

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ (M50 - M54)

M50 Заболувања на цервикалниот диск

M51 Други заболувања на интервертебралниот диск

1. Дорзопатија со миелопатија или радикулопатија коишто предизвикуваат тешки парези или парализи на горните или долните екстремитети

2. Наоди од интернист или ревматолог и невролог коишто треба да содржат Ртг на рбетниот столб, КТ или МР, ЕМГ, лабораториски* наод

3. Бартелов индекс: 0-90

- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем при Бартелов индекс: 0-60; и во помал обем при Бартелов индекс: 61-90; со контролен преглед по 12 месеци

МЕКОТКИВНИ ЗАБОЛУВАЊА (M60 - M79)

M 72.0 Палмарна фасцијална фиброматоза (Mb Dupuytren)

1. Контрактури на зглобовите од шаките и стапалата

2. Наоди од интернист или ревматолог и пластичен хирург коишто треба да содржат Ртг на шаките и стапалата, лабораториски* наод

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ЗАБОЛУВАЊА НА КОСКЕНАТА ГУСТИНА И СТРУКТУРА (M80 - M85)

За:

M80 Остеопороза со патолошка фрактура

M82 Остеопороза кај болести класифицирани на друго место

1. Остеопороза со патолошки фрактури (компресивни фрактури на прешлени, врат од фемур)

2. Наоди од интернист, ревматолог или ортопед коишто треба да содржат Ртг на рбетот и карлицата, Ртг на други зафатени делови од скелетот, лабораториски* наод со електролити (Са, Р), денситометрија

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

M83 Адолтна остеомаластија

1. Остеопороза со патолошки фрактури (компресивни фрактури на прешлени)
2. Наоди од интернист, ревматолог или ортопед коишто треба да содржат Ртг на рбетот и рамениот појас, Ртг на други зафатени делови од скелетот, лабораториски* наод со електролити (Са, Р), денситометрија
3. Бартелов индекс: 0-90
 - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
 - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ДРУГИ ОСТЕОПАТИИ (M86 - M90)**M86 Остеомиелит**

1. Остеомиелитис на долгите коски со секвестрација, патолошка фрактура или псевдоартроза
2. Наоди од ортопед или хирург коишто треба да содржат Ртг на зафатеното подрачје, фистулографија (факултативно), лабораториски* наод, микробиолошки наод
3. Бартелов индекс: 0-90
 - привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем при Бартелов индекс: 0-60; и во помал обем при Бартелов индекс: 61-90; со контролен преглед по 12 месеци

M88 Paget-ова болест

1. Дорзопатија со миелопатија или радикулопатија кои што предизвикуваат тешка парапареза или паралигија
2. Наоди од интернист или ревматолог и невролог коишто треба да содржат Ртг на рбетниот столб, КТ или МР на рбетниот столб, ЕМГ, лабораториски* наод (со алкална и кисела фосфатаза во серум, хидроксипролин во урина)
3. Бартелов индекс: 0-90
 - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
 - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

ГРУПА XIV**БОЛЕСТИ НА ГЕНИТОУРИНАРНИОТ СИСТЕМ (N00-N99)****РЕНАЛНА ИНСУФИЦИЕНЦИЈА (N17-N19)****N18 Хронична ренална инсуфициенција**

1. Лица со хронична бубрежна инсуфициенција, на хемодијализа со тешки компликации во клиничката слика (кардиоваскуларни, цереброваскуларни, од централен или периферен нервен систем)
Креатинин клиренс под 10 мл/мин (под 0,17 ml/sec)
- 2 - Извештај од специјалист интернист- нефролог со анамнеза (да содржи податоци за почетокот на болеста, текот на болеста, дијагностичките методи и постапки , текот и должината на лекувањето, успехот на лекувањето,), статус, дијагноза и мислење за понатамошно лекување
 - испитувања и наоди : стандарден лабораториски* наод, електролити во урина и серум, нативен Rtg на уринарен тракт , ехо на уринарен тракт , клиренс на уреа и креатинин. Ако е потребно, факултативно: серолошки испитувања (ACT, CIK, ANA и др.), 24-часовна протеинурија, уринокултура интравенска урографија, сцинтиграфија, CT, MR, ренална биопсија, преглед од уролог
 - наоди од специјалисти, во зависност од компликациите : кардиолог, невролог, психијатар, офталмолог, уролог
 - докази за претходно лекување: отпусни листи од соодветни здравствени установи во кои се лекувал болниот и/или специјалистички наоди- извештаи од специјалисти нефролози и/или уролози
3. Бартелов индекс: 0-90
 - трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

КОНГЕНИТАЛНИ МАЛФОРМАЦИИ, ДЕФОРМАЦИИ И ХРОМОЗОМСКИ НЕНОРМАЛНОСТИ (Q00-Q99)

Конгениталните малформации на нервниот систем Q00-Q07 кои одат со душевни растројства, душевна заостанатост и невролошки испадни да се оценат со критериуми под Група V F00-F99 и G00-G99

Конгениталните малформации на окото Q10-Q15 да се оценат под Група 7 H00- H59, на циркулаторниот систем Q20-Q28 да се оценат Група IX I 00-I 99 на респираторниот систем Q30-Q34 да се оценат под Група X J00- J99, на дигестивниот систем Q38-Q45 да се оценат под Група XI K00-K93, на мускулоскелетниот систем Q65-Q79 да се оценат под Група XIII M00-M99, на уринарниот систем Q60-Q64 да се оценат под група XIV N00-N99.

Другите конгенитални малформации Q80-Q89 да се оценат под соодветни групи и шифри веќе дадени во правилникот.

Хромозомските ненормалности Q90-Q99 да се оценат под Група V F70-F79 или под соодветни шифри адекватни за компликациите.

ГРУПА XVIII

СИМПТОМИ, ЗНАЦИ И НЕНОРМАЛНИ КЛИНИЧКИ И ЛАБОРАТОРИСКИ НАОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ НА ДРУГО МЕСТО (R00-R99)

Не се предмет на оценка.

ГРУПА XIX

ПОВРЕДА, ТРУЕЊЕ И ДРУГИ ОДРЕДЕНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД НАДВОРЕШНИ ПРИЧНИНИ (S00-S98)

За:

ПОВРЕДИ НА ГЛАВАТА (S00-S09)

ВРАТОТ, (S10-S19)

ТОРАКСОТ (S20-S29)

АБДОМЕНОТ КРСТОТ, ЛУМБАЛНИОТ РБЕТ И

КАРЛИЦАТА (S30- S39)

1.1) Трајни промени и нарушувања на здравствената состојба: потполна или делумна одземеност на екстремитет, на една страна на тело, параплегии, квадриплегии, или

1.2) Привремени промени: ако после хоспитализацијата е потребно домашно лекување со мирување (во легната положба) и додека трае имобилизацијата.

2. Наод од хирург-ортопед, физијатар, невролог, РТГ и КТ на повредената регија.

Зависно од локацијата на повредите, наод и од други специјалисти (ОРЛ, уролог, гинеколог, психијатар, психолог)

3. Бартелов индекс: 0-90

За под 1.1):

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

За 1.2):

- привремени промени на здравствената состојба - привремена потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем при Бартелов индекс: 0-60, со контролен преглед по 12 месеци, и во помал обем при Бартелов индекс 61-90, со контролен преглед по 6 месеци

За:

ИЗГОРЕНИЦИ И КОРОЗИИ (T20-T32)

ИЗГОРЕНИЦИ И КОРОЗИИ НА НАДВОРЕШНАТА ТЕЛЕСНА ПОВРШИНА, ОЗНАЧЕНИ СПОРЕД ЛОКАЛИЗАЦИЈАТА (T20-T25)

ИЗГОРЕНИЦИ И КОРОЗИИ ОГРАНИЧЕНИ НА ОКОТО И НА ВНАТРЕШНИТЕ ОРГАНИ (T26-T28)

ИЗГОРЕНИЦИ И КОРОЗИИ НА ПОВЕЌЕ И НА НЕОЗНАЧЕНИ ТЕЛЕСНИ РЕГИИ (T29-T32)

СМРЗНАТИЦИ (T33 - T 35)

1.1) Тешки функционални нарушувања и губење на функцијата на повеќе органи и системи (тешки контрактури и некрози, ампутации)

или

1.2) слепило или двостран губиток на вид да се оцени под H54. Слепило и слаб вид;

или

1.3) отежната исхрана - малнутриција да се оцени под E40-E46 ти според оштетниот орган и системи: хирург - ортопед, интернист, ORL и др.

3. Бартелов индекс: 0-90

- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во поголем обем, при Бартелов индекс: 0-60
- трајни промени на здравствената состојба - постојана потреба од помош и нега од друго лице во помал обем, при Бартелов индекс: 61-90

* Под стандарден лабораториски наод се подразбира: седиментација, крвна слика со диференцијална крвна слика, гликемија, деградациони продукти (урина, креатинин), липидограм (вкупни липиди, триглицериди, вкупен холестерол, ЛДЛ, ХДЛ), хепатални ензими (алкална фосфатаза, АСТ, АЛТ), урина.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**1811.**

Врз основа на член 73 став (4) од Законот за јавните патишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА ЛЕГИТИМАЦИИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ИНСПЕКТОРИ ЗА ПАТИШТА И НА ОВЛАСТЕНИТЕ ИНСПЕКТОРИ ЗА ПАТИШТА НА ОПШТИНИТЕ, ОДНОСНО НА ГРАДОТ СКОПЈЕ, КАКО И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на обрасците на легитимациите на државните инспектори за патишта и на овластените инспектори за патишта на општините, односно на градот Скопје, како и начинот на нивното издавање и одземање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 129/08) во членот 2 во ставовите 3 и 4 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во членот 3 во ставот 3 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 3

Во членот 4 во ставот 3 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 4

Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4235/1
10 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

Република Северна Македонија Министерство за транспорт и врски ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА	
--	--

Република Северна Македонија Министерство за транспорт и врски ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 2,5 cm слика 11,5 cm Име и Презиме Потпис на инспекторот Регистарски број Дата на издавање Министер за транспорт и врски м.п.	Државниот инспектор за патен сообраќај врши инспекциски надзор над примената на одредбите од Законот за јавни патишта, а според утврдените надлежности со овој закон.
---	---


Прилог 2

 Република Северна Македонија ОПШТИНА _____ ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР НА ПАТИШТА	
---	--

(место за грб на општината)	Република Северна Македонија Општина _____ ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА
2,5 cm слика 3,5 cm	
Име и Презиме _____	
Потпис на инспекторот _____	
Регистарски број _____	Дата на издавање _____
Градоначалник на општината _____	м.п. _____
Овластениот инспектор за патен сообраќај врши инспекциски надзор над примената на одредбите од Законот за јавни патишта, а според утврдените надлежности со овој закон.	

Прилог 3

 Република Северна Македонија ГРАД СКОПЈЕ ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА	
---	--

 Република Северна Македонија ГРАД СКОПЈЕ ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ОВЛАСТЕН ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА	
	
Име и Презиме	
Потпис на инспекторот	
Регистарски број	Дата на издавање
Градоначалник на општината	м.п.
Овластениот инспектор за патен сообраќај врши инспекциски надзор над примената на одредбите од Законот за јавни патишта, а според утврдените надлежности со овој закон.	

1812.

Врз основа на член 8-с став 10 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ПОСТАПКАТА И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА АВТОТАКСИ ВОЗАЧ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ И НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за автотакси возач, формата и содржината на записникот за положен испит и на сертификатот за авто-такси возач.

Член 2

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување на пријава до општината, односно градот Скопје, најдоцна два дена пред денот на одржување на испитот.

Кон пријавата задолжително се приложува и потврда за завршена обука од правно лице овластено од општината или градот Скопје за стручно оспособување на кандидатот.

Член 3

Испитот за добивање на сертификатот за авто такси возач се одржува најмалку еднаш месечно.

Испитот нема да се одржи во определениот термин доколку за истиот се пријавиле најмногу три кандидати, но задолжително ќе се одржи во наредниот термин определен за одржување на испитот.

Член 4

Пред почетокот на полагањето на испитот Комисијата го проверува и утврдува идентитетот на кандидатите преку проверка на документите за идентификација.

По утврдувањето на точниот идентитет на кандидатот, истиот се упатува на полагање на испитот.

Член 5

Испитот за добивање на сертификатот се состои од теоретски дел кој се полага писмено во форма на тест.

Член 6

Тестот за полагање на испитот од член 6 на овој правилник се состои од 45 прашања од тематските области определени во член 12 став 1 од овој правилник, на кои одговорот се дава со заокружување на точниот од трите можни одговори.

Испитот трае 120 минути.

Член 7

Успехот на кандидатот Комисијата го оценува со оценка "положил" или "не положил". Се смета дека испитот го положил оној кандидат кој постигнал најмалку 60% од вкупниот број на предвидени позитивни поени.

Член 8

Кандидатот кој не го положил испитот може повторно да се пријави за полагање на истиот, но не порано од 30 дена од денот на претходното полагање.

Член 9

На кандидатот кој го положил испитот му се издава уверение за положен испит за авто-такси возач.

Член 10

Програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за авто-такси возач ги опфаќа следните тематски области:

1. безбедност на сообраќајот на патиштата и
2. превоз на патници.

Програмата од став 1 на овој член е дадена во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 11

За резултатите од испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност за автотакси возач Комисијата за полагање на испит за автотакси возач изготвува записник за положен испит на образец во А4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на записникот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

Сертификатот за авто-такси возач се издава на образец А4 формат на хартија во бела боја.

Формата и содржината на образецот на сертификатот од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 13

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање на сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за авто-такси возач („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/14).

Член 14

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-4955/1
31 мај 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

**ПРОГРАМА
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА
АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ**

1. Познавање на Градот Скопје

- познавање на улиците во градот Скопје;
- утврдување на најкратките правци на патот и
- познавање на најважните објекти и локации во градот Скопје;

2. Прописи кои ја регулираат безбедноста на сообраќајот на патиштата, превоз во патниот сообраќај и такси превозот

- Закон за безбедност во сообраќајот (со сите подзаконски акти и правилници);
- Закон за превоз во патниот сообраќај (со сите подзаконски акти и правилници);
- Одлука за авто-такси превоз;
- Максимално дозволени периоди на работа специфични за професионалните возачи;
- Казни за нарушување на безбедноста на патиштата;
- Ефекти од алкохол, дроги или други супстанции кои влијаат на однесувањето и
- Видови на незгоди во патниот превоз (проценка на ситуација и избегнување на незгода, давање на прва помош на повредени, повикување на итни служби за давање на помош, постапки во случај на пожар и друго).

3. Превоз на патници

- познавање на правната регулатива и потребната документација за извршување на овој вид на превоз;
 - видови на превоз;
 - обезбедување комфор и безбедност на патниците;
 - регулирање на должните и страничните движења, поставеност во однос на патните ленти, „мазно“ кочење;
 - користење на специфична инфраструктура (јавни површини, посебни ленти);
 - комуникација со патниците и
 - специфичности на одредени групи на патници (лица со посебни потреби, деца).
-

Прилог 2

**ЗАПИСНИК
за положен испит**

На ден ----- година, во просторите на компјутерскиот центар на -----, по електронски пат, во ----- часот се одржа испит за добивање на сертификат за автотакси возач.

Вкупно пријавени ----- кандидати.

Вкупен број на кандидати кои полагаа -----

Вкупен број на кандидати кои не полагаа -----

Број на кандидати кои полагаа ----- со потврда издадена од -----,
број на кандидати кои полагаа ----- со потврда издадена од -----,
број на кандидати кои полагаа ----- со потврда издадена од -----, број на
кандидати кои полагаа ----- со потврди издадени од -----.

Испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност за автотакси возач го положија ----- кандидати.

Испитот за добивање на сертификат за професионална компетентност за автотакси возач не го положија ----- кандидати.

Списокот на кандидатите и резултатите од испитот се во прилог на овој Записник.

Состав на испитна Комисија:

- , претседател -----
- , член, -----
- , член, -----
- , член, -----
- , член, -----

Датум на изготвување на записникот ----- година.

Прилог 3



Република Северна Македонија

СЕРТИФИКАТ

ЗА АВТО-ТАКСИ ВОЗАЧ

Број: _____

(име, име на еден од родителите, презиме)

(датум и место на раѓање)

Дата на издавање:

Потпис на овластено лице,

М.П. _____

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****1813.**

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 107/05), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РСМ“ бр. 58/06, 35/08, 150/10, 83/18 и 96/19) и член 36 став 1 алинеја 4 и член 53 од Законот за Судски совет на Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 102/19), Судскиот совет на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 18.6.2019 година, ја донесе следната

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН
КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ**

За судии поротници на Основен кривичен суд Скопје се избрани:

1. Олга Крстевска од Скопје,
2. Славица Методиева од Скопје,
3. Весна Георгиева од Скопје,
4. Коне Кузмановски од Скопје
5. Билјана Димулкова од Скопје,
6. Славица Симоновска од Скопје,
7. Соња Костовска од Скопје,
8. Гордана Гашоска од Скопје,
9. Бранка Николовска од Скопје,
10. Музафера Кофрц од Скопје,
11. Соња Ѓорѓевиќ од Скопје,
12. Румена Михајлова од Скопје,
13. Весна Цветковска од Скопје,
14. Елена Минчева од Скопје,
15. Светлана Богдановска од Скопје,
16. Сузана Цилевска од Скопје,
17. Верица Цолиќ од Скопје и
18. Катерина Митковска од Скопје.

Оваа одлука влегува во сила од 19.6.2019 година.

Бр. 02-1079/1
19 јуни 2019 година
Скопје

Судски совет на Република
Северна Македонија
Претседател,
Киро Здравев, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО****1814.**

Врз основа на член 44 став (7) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ И ПРАВИЛАТА НА ЛЕТАЊЕ СО УЛ-
ТРАЛЕСНИТЕ ЛЕТАЛА (МИКРОЛЕСНИТЕ) И
МОТОРИЗИРАНИТЕ КРИЛА****Член 1**

Во Правилникот за начинот и правилата на летање со ултралесните летала (микролесните) и моторизирани крила („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/07 и 170/16), во член 4 зборовите: “Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: “Република Северна Македонија“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 10-692/3
31 мај 2019 година
Скопје

Директор на Агенцијата
за цивилно воздухопловство,
Томислав Тунтев, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****1815.**

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 12 и член 128, став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 18 јуни 2019 донесе

**ПРАВИЛА
ЗА ПАЗАР НА ПРИРОДЕН ГАС****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Предмет на уредување****Член 1**

(1) Со овие Правила за пазар на природен гас (во понатамошниот текст: Правила) се уредува:

- 1) начинот на регистрација и идентификација на учесниците на пазарот,
- 2) елементи на договорите за учество на пазарот на природен гас,
- 3) организацијата и функционирањето на пазарот на природен гас со билатерални договори (во понатамошниот текст: пазар),

4) условите што треба да ги исполнуваат учесниците на пазарот,

5) правата и обврските на учесниците на пазарот,

6) воспоставувањето, организирањето и контролата на тргувањето со природен гас и помошни услуги, вклучувајќи го и прекуграничното тргување, во согласност со обврските од членувањето во меѓународните организации,

7) постапката и начинот за собирање и доставување на податоци до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија во однос на состојбите и појавите на пазарот на природен гас, и

8) други прашања поврзани со организацијата и функционирањето на пазарот.

(2) Целта на овие Правила е да се обезбеди транспарентен и недискриминаторен начин на организацијата и управувањето со пазарот заради обезбедување ефикасен, конкурентен и одржлив пазар.

(3) Овие Правила ги применуваат сите учесници на пазарот, како и сите субјекти кои учествуваат во постапки и преземаат дејствија пропишани со овие Правила.

(4) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ја следи примената на овие Правила.

Дефиниции

Член 2

(1) Дефинициите за одделните изрази, содржани во Законот за енергетика, се применуваат и во овие Правила.

(2) Одделни изрази употребени во овие Правила го имаат следното значење:

1) „EIC“ - енергетски идентификационен код е единствена ознака на учесникот на европскиот пазар на природен гас која ја издава институцијата за издавање на EIC,

2) „виша сила“ се сите непредвидливи природни појави, како и настани и околности кои што се надвор од влијанието на учесниците на пазарот и кои не може да ги предвидат и да ги спречат со примена на разумно прифатлив напор, а поради кои учесниците на пазарот не биле во состојба да ги исполнат обврските утврдени со овие Правила и/или меѓусебните договори,

3) „виртуелна точка за тргување“ е точка која се наоѓа помеѓу точката на влез и точката на излез во која учесниците на пазарот, освен операторот на пазар со природен гас, можат да купуваат или продаваат природен гас.

4) „интервал за порамнување“ е временски интервал во кој се врши пресметка на размената на природен гас (предавање и испорака) и/или системски услуги,

5) „период на испорака“ е специфициран временски период во кој се испорачуваат физичките количини на природен гас,

6) „период на порамнување“ е период за кој се врши пресметка на трансакцијата на пазарот, вклучувајќи ја и пресметката на отстапувањата, и претставува основа за плаќање,

7) „точка на излез“ е физичка точка во која природниот гас се испорачува од преносниот систем кон корисниците, како што се потрошувачи директно поврзани на системот и дистрибутивни системи поврзани на системот за пренос на природен гас, ,

8) „точка на влез“ е физичка точка во која учесниците на пазарот внесуваат природен гас во системот за пренос, како што се интерконекциите со соседните системи за пренос на природен гас,

9) „трговски интервал“ е основен временски интервал за кој се склучени пазарните трансакции,

10) „трансакција“ е купување или продажба на определени количини на природен гас и системски услуги во одреден временски период помеѓу учесниците на пазарот.

Кратенки и поими

Член 3

(1) Листата на кратенки кои се користат во овие Правила се:

1) БОС Балансно одговорна страна,

2) ОСД Оператор на систем за дистрибуција на природен гас,

3) ОСП Оператор на системот за пренос на природен гас,

4) ПС Систем за пренос на природен гас,

5) ДС Дистрибутивен систем на природен гас,

6) БРУП Барање за регистрација за учесник на пазарот,

7) ОППГ Оператор на пазарот на природен гас,

8) РКЕ Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија,

9) РУП Регистар на учесниците на пазарот на билатерални договори,

(2) Општо прифатени поими (конвенции) во овие Правила се:

1) ОСП и ОСД го вршат мерењето на количините на природен гас во точките на влез и во точките на излез, вклучувајќи ги и мерењата на природен гас со соседните системи за пренос на природен гас,

2) сите времиња се однесуваат на временската зона (CET) GMT+1, независно од тоа дали станува збор за зимски или летен период на сметање на времето,

3) количините природен гас се изразуваат во нормални метри кубни и kWh, а стандардниот квалитет на природниот гас е содржан во Прилог 1 кој што е составен дел од овие правила,

4) „ден Д“ е временски период од 08:00 часот од било кој календарски ден до 08:00 часот во следниот календарски ден,

5) „месец М“ е временски период од 08:00 часот, од првиот ден на календарскиот месец до 08:00 часот, од првиот ден на идниот календарски месец,

6) диспечерскиот интервал изнесува еден ден Д,

7) трговскиот интервал изнесува еден ден Д,

8) интервал за порамнување изнесува 1 час,

9) период на порамнување изнесува еден календарски месец М.

II. УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ

Учесници на пазарот

Член 4

(1) Учесници на пазарот се:

1) трговците со природен гас,

2) снабдувачите со природен гас,

3) потрошувачите на природен гас што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот дефинирани во Член 7 од овие Правила,

4) операторот на систем за пренос на природен гас,

5) операторот на систем за дистрибуција на природен гас,

6) операторот на затворен систем за дистрибуција на природен гас, и

7) операторот на пазарот на природен гас.

(2) Учесниците на пазарот, освен учесникот од став (1), точка 3) на овој член, потребно е да имаат лиценца издадена од РКЕ, односно да имаат решение за упис во регистарот на странски трговци и снабдувачи со природен гас кој го води РКЕ.

Трговец со природен гас

Член 5

(1) Трговецот со природен гас купува природен гас од снабдувач, друг трговец, организираниот пазар на природен гас или од странство.

(2) Трговецот со природен гас ја продава количината на природен гас на други трговци, снабдувачи, ОСП, ОСД, потрошувачите на природен гас што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот, организираниот пазар на природен гас или ја продава во странство.

(3) Трговецот со природен гас до ОСП и ОППГ навремено доставува информации за количините на природен гас, соодветните временски распореди од сите

договори за купопродажба на природен гас, во согласност со овие Правила и Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети.

Снабдувач на природен гас

Член 6

(1) Снабдувачот со природен гас купува природен гас од друг снабдувач, трговец, организираниот пазар на природен гас и/или од странство.

(2) Снабдувачот со природен гас може да ја продаде количината на природен гас на своите потрошувачи, други снабдувачи, трговци, организираниот пазар на природен гас, ОСП и ОСД.

(3) Снабдувачот со природен гас кој се обврзал да испорача природен гас го обезбедува неопходниот капацитет за пренос и/или дистрибуција од соодветните оператори.

(4) Снабдувачот на природен гас со обврска за јавна услуга набавува природен гас по пазарни услови со избор на најповолна понуда.

(5) Снабдувачот со природен гас во краен случај може да ги продава вишоците на природен гас на организираниот пазар на природен гас на транспарентен и недискриминаторен начин, со цел да го оптимизира своето работење.

(6) Снабдувачот со природен гас во краен случај, во случаи утврдени во закон, врши снабдување на потрошувачите на природен гас, кои останале без снабдувач.

Потрошувач на природен гас

Член 7

Потрошувачите кои се приклучени на преносниот систем можат самостојно да учествуваат на пазарот, односно да купуваат природен гас од снабдувач, трговец со природен гас, организираниот пазар на природен гас или од снабдувач или трговец со природен гас од странство.

Оператор на систем за пренос на природен гас

Член 8

(1) ОСП:

1) обезбедува системски услуги за балансирање на систем за пренос на природен гас, согласно Правилата за балансирање на системот за пренос на природен гас, и

2) набавува природен гас за покривање на загубите во мрежата за пренос на природен гас, и природен гас за сопствени потреби, со цел да се обезбеди сигурно и доверливо функционирање на систем за пренос на при-

роден гас, по пазарни услови, на транспарентен и недискриминаторен начин, согласно правилата за набавка на природен гас за покривање на загубите во систем за пренос на природен гас претходно одобрени од РКЕ.

(2) ОСП може да го продаде вишокот на природен гас набавен за покривање на загубите во мрежата за пренос на природен гас, на организираниот пазар на природен гас или на пазарот на балансна енергија и за секоја таква продажба ја известува РКЕ.

(3) ОСП учествува на регионалниот пазар на балансна енергија.

Оператор на систем за дистрибуција на природен гас

Член 9

(1) ОСД обезбедува системски услуги, и набавува природен гас за покривање на загубите во дистрибутивната мрежа по пазарни услови на транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин во согласност со Правилата за набавка на природен гас претходно одобрени од РКЕ.

(2) ОСД може да го продаде вишокот на природен гас на организираниот пазар на природен гас со цел да ја оптимизира набавката на природен гас и за секоја таква продажба ја известува РКЕ.

Оператор на пазар на природен гас

Член 10

(1) ОППГ врши:

1) администрирање на пазарот на природен гас со билатерални договори,

2) организирање и управување на организираниот пазар на природен гас за трговија со природен гас во Република Северна Македонија и/или приклучување со други организирани пазари на природен гас,

3) пресметка на количините на потребната балансна енергија заради одредување на цената на дебалансираната енергија, а согласно податоците добиени од операторот на системот за пренос на природен гас,

4) пресметка на дебалансиите на балансно одговорните страни согласно конечниот дневен распоред и мерењата добиени од операторот на системот за пренос на природен гас, операторите на системите за дистрибуција на природен гас,

5) финансиско порамнување и контрола врз финансиското покривање на признаените дебаланси врз основа на квантитативно порамнување на дебалансиите,

6) навремено доставување до операторот на системот за пренос на природен гас на сите информации потребни за изработка на конечните дневни распореди за купување и продажба на природен гас во и надвор од границите на Република Северна Македонија,

7) водење на евиденција на сите договори склучени со учесниците на пазарот на природен гас,

8) водење на евиденција на сите договори за формирање на балансни групи склучени помеѓу учесниците на пазарот на природен гас и операторот на пазар на природен гас,

9) изработка на дневен пазарен план,

10) воспоставување и водење на регистар на учесниците на пазарот на природен гас,

11) објавување на информации кои се неопходни за непречено организирање и управување на пазарот на природен гас, и

12) обезбедување на потребните услуги за снабдувачот со природен гас во краен случај, заради соодветно задоволување на потребите на неговите потрошувачи.

(2) ОППГ соработува со операторите на пазарите на природен гас на други земји и сите регионални и меѓународни организации и асоцијации.

(3) ОППГ обезбедува доверливост на деловните податоци кои учесниците на пазарот на природен гас му ги доставуваат.

III. РЕГИСТРАЦИЈА ЗА УЧЕСТВО НА ПАЗАРОТ

Член 11

Лицата од Член 4 став (1) од овие Правила, со исклучок на ОППГ, се регистрираат за учество на пазарот и се стекнуваат со правото да учествуваат на пазарот на билатерални договори во согласност со овие Правила.

Постапка за регистрација за учество на пазарот

Член 12

(1) Постапката за регистрација за учество на пазарот започнува со поднесување на БРУП до ОППГ, потпишано од лицето овластено за застапување и заверено од барателот.

(2) ОППГ го изработува образецот за БРУП од став (1) на овој член, и по претходно одобрување од РКЕ, го објавува на својата веб страница.

(3) Пред да го поднесе барањето од став (1) на овој член, барателот ја уредува својата балансна одговорност согласно со Правилата за балансирање.

(4) Барателот од став (1) на овој член кон БРУП, ги доставува во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар, следниве документи:

1) тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија,

2) информација за економско финансиската состојба, издадена од страна на Централниот регистар на Република Северна Македонија,

3) лиценца за вршење на енергетска дејност или решение за упис во регистарот на странски трговци и снабдувачи на природен гас, освен ако БРУП поднесува потрошувач,

4) потврда за издаден ЕИС,

5) уверение од Управата за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки пропишани со закон,

6) потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,

7) примерок од договорот за регулирана балансна одговорност склучен со ОСП или изјава за превземена балансна одговорност од страна на друг учесник на пазарот кој претходно ја има регулирано балансната одговорност, односно е впишан во регистарот на БОС од страна на ОСП, и

8) изјава за веродостојност на барањето и дадените податоци, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот.

(5) Документите од став (4), точка 1), 2), 5) и 6) на овој член не треба да бидат постари од 30 дена.

(6) Доколку барателот не поседува ЕИС, кон БРУП од став (1) поднесува и барање за доделување на ЕИС, а ОППГ, по службена должност во негово име ја спроведува постапката за барање за издавање на ЕИС за барателот.

Дигитален сертификат

Член 13

(1) Овластеното лице на барателот од Член 12 од овие Правила користи квалификуван дигитален сертификат издаден од регистриран издавач на сертификат, согласно прописот со кој се регулира електронскиот потпис.

(2) Листата со регистрирани издавачи на сертификати се објавува на веб страната на ОППГ.

Непотполно барање

Член 14

(1) Ако ОППГ утврди дека БРУП и/или документацијата од Член 12 став (4) е непотполна, во рок од седум работни дена од приемот на БРУП, го известува барателот и му определува рок од 15 дена да ја доуреди потребната документација во согласност со Член 12 од овие Правила.

(2) Ако барателот не ја доуреди потребната документација во рокот определен од став (1) на овој член, ОППГ донесува решение за отфрлање на БРУП.

(3) Барателот во рок од 15 дена од денот на приемот на решението од став (2) на овој член, може да достави приговор до РКЕ.

Договор за учество на пазар

Член 15

(1) Ако ОППГ утврди дека БРУП од Член 12 од овие Правила е потполно, во рок од седум работни дена од денот на поднесување на БРУП го известува барателот за уредноста и му доставува потпишан Договор за условите и начинот за учество на пазарот во четири примероци.

(2) Договорот од став (1) на овој член особено содржи:

1) права и обврски на учесникот на пазарот,

2) права и обврски на ОППГ,

3) времетраење на договорот.

(3) Барателот во рок од три работни дена од приемот го потпишува договорот и два примерока од потпишаниот договор доставува до ОППГ.

(4) Ако барателот не достави потпишан договор во рокот од став (3) на овој член, ОППГ смета дека БРУП е повлечено.

(5) Ако не биде потпишан договор за учество на пазарот на природен гас помеѓу барателот и ОППГ од причината наведена во став (4) на овој член, истиот барател во рок не покус од 60 денови од денот на поднесување на барањето може да започне нова процедура согласно Член 12 од овие Правила.

(6) ОППГ по претходни консултации со лицата од Член 4 став (1) од овие правила, изготвува модел на Договор за условите и начинот за учество на пазарот и по претходно одобрување од РКЕ го објавува на својата веб страна.

Запишување во регистар на учесници на пазар

Член 16

(1) По склучување на Договорот од Член 15 од овие Правила, ОППГ донесува решение за упис на барателот во РУП.

(2) Со денот на уписот во РУП, барателот се стекнува со својство на регистриран учесник на пазарот.

(3) Учесникот на пазарот во рок од три работни дена од денот на уписот во РУП, до операторот на соодветниот систем, доставува барање за дефинирање на мерна точка со соодветен ID број, за сите мерни точки во кои ќе се врши испорака и/или преземање на природен гас.

(4) Учесникот на пазарот во рок од три работни дена по добивањето на ID бројот за мерна точка од став (3) на овој член, до ОППГ доставува документот добиен од операторот на соодветниот систем.

(5) Учесникот на пазарот не може да отпочне со трансакции на пазарот се додека во РУП не бидат запишани ID броевите на мерни точки.

(6) Учесникот на пазарот го известува ОППГ во рок од три работни дена од настанувањето на каква било промена во околностите кои влијаат на престанок на исполнувањето или промена во некој од условите за учество на пазарот или во однос на податоците и информациите од член 12 став (4) од овие правила.

(7) ОППГ може во кој било момент да провери дали учесниците на пазарот и понатаму ги исполнуваат условите за учество на пазарот и можат да бараат дополнителни документи или ажурирање на веќе поднесените.

Известување за нов учесник

Член 17

На денот на запишување во РУП, ОППГ ги известува ОСП и ОСД за учесникот на пазарот кој се стекнал со право за учество на пазарот.

Регистар на учесници на пазарот

Член 18

(1) ОППГ го води и одржува РУП и го објавува на својата веб страница.

(2) РУП особено ги содржи следниве податоци за учесниците на пазарот:

- 1) назив и седиште на учесникот на пазарот и лице овластено за застапување,
- 2) својството на учесникот на пазарот, во согласност со Член 4 од овие Правила,
- 3) статус на учесникот на пазарот,
- 4) датум на упис во РУП,
- 5) ЕИС на учесникот,
- 6) ID броеви на мерни точки кои му припаѓаат на учесникот на пазарот.

Повлекување од пазарот на учесник на пазарот

Член 19

(1) Ако учесникот на пазарот сака да го прекине своето учество на пазарот, до ОППГ доставува Барање за повлекување од пазарот, во кое го наведува датумот и времето од кога планира да се повлече од пазарот.

(2) Датумот од став (1) на овој член не може да биде покус од 30 дена од денот на поднесување на барањето.

(3) Барателот во рок од 30 дена пред поднесување на барањето од став (1) на овој член ги известува сите учесници на пазарот со кои има склучено договор за купопродажба на природен гас како и своите потрошувачите со кои има склучено договор.

(4) Ако барателот од став (1) на овој член е БОС, кон барањето од став (1) на овој член потребно е да достави доказ издаден од ОСП дека останатите членови на балансната група го уредиле прашањето за својата балансна одговорност.

(5) ОППГ, во рок од 30 дена од приемот на барањето од став (1) на овој член, донесува решение за бришење на учесникот на пазарот од РУП и веднаш го објавува на својата веб страница и го доставува до ОСП и ОСД.

(6) Решението од став (5) на овој член влегува во сила на датумот наведен во барањето или датумот што го одредува ОППГ, со што учесникот на пазарот повеќе нема право да врши физички трансакции.

(7) Со влегување во сила на решението од став (5) на овој член, ОППГ го брише барателот од РУП.

(8) Ако Барателот од став (1) на овој член е снабдувач, ОППГ го известува снабдувачот во краен случај за донесеното решение од став (5) на овој член.

(9) Во случај на одбивање на Барањето од став (1) на овој член, ОППГ донесува одлука за одбивање на барањето во која ги образложува причините за одбивањето.

(10) Барателот може да поднесе приговор до РКЕ против одлуката од став (9) на овој член, во рок од 15 дена од приемот на одлуката.

Суспензија на учесник на пазарот

Член 20

(1) ОППГ има право да донесе одлука за суспензија на учесник на пазарот доколку учесникот на пазарот:

- 1) постапува спротивно на овие Правила,
- 2) не го почитува договорот потпишан со ОППГ,
- 3) не ги извршува обврските за плаќање во однос на надоместок за користење на пазар и/или дебалансите, или
- 4) остане без балансна одговорност.

(2) ОСП го известува ОППГ за неплатените обврски за направениот дебаланс од страна на балансно одговорната страна.

(3) ОППГ пред да ја донесе одлуката од став (1) на овој член, му доставува на учесникот на пазарот опомена пред суспензија.

(4) Опомената пред суспензија содржи временски период, не покус од три работни дена и не подолг од 30 дена, во кој учесникот на пазарот треба да ги отстрани причините поради кои му била доставена опомената.

(5) Ако учесникот на пазарот во рокот од став (4) на овој член, докаже дека ги отстранил причините поради која му била доставена опомената, ОППГ донесува решение за повлекување на опомената пред суспензија, кое го доставува до учесникот на пазарот и го објавува на својата веб страница.

(6) Ако во периодот наведен во опомената пред суспензија, учесникот на пазарот не ги отстрани причините поради кои му била доставена истата, ОППГ донесува одлука за суспензија на учесникот на пазарот.

(7) Ако учесникот на пазар е снабдувач, најмалку три дена пред денот на влегување во сила на одлуката од став (6) на овој член, ги известува, своите потрошувачи, снабдувачот во краен случај, и операторот на системот на којшто е приклучен секој поединечен негов потрошувач.

(8) Во одлука за суспензија се утврдува времетраењето на суспензијата, кое не може да е подолго од шест месеци и се образложуваат причините за донесувањето на одлуката.

(9) Одлуката за суспензија, односно опомената пред суспензија, ОППГ ја објавува на својата веб страница и ја доставува до учесникот на пазарот, ОСП и ОСД. Одлуката стои објавена на веб страница на ОППГ до престанување на суспензијата или до повлекување на опомената пред суспензија.

(10) Учесникот на пазар кој има добиено одлука за суспензија на пазар на природен гас не може да врши физички трансакции.

(11) Учесникот на пазарот кој е суспендиран во рок од 15 дена може да достави приговор до РКЕ против Одлуката за суспензија.

(12) Приговорот од став (11) на овој член, не ја одложува суспензијата од пазарот на природен гас.

Престанување на договорот за учество на пазарот

Член 21

(1) Договорот за учество на пазарот престанува:

1) по истекување на лиценцата на учесникот на пазарот,

2) по прифатено барање за повлекување од пазарот согласно одредбите од овие правила,

3) доколку ОППГ изрекол суспензија два пати во тек на 18 месеци или вкупно три пати во периодот додека договорот за учество на пазарот на природен гас е во сила,

4) со бришење на учесникот на пазар од трговскиот регистар или регистарот на други правни лица,

5) ако потрошувачот престанал да ги исполнува условите за самостојно учество на пазарот,

6) со раскинување од страна на ОППГ, ако учесникот на пазарот:

- при регистрацијата за учество на пазарот на природен гас користел лажни податоци,

- во текот на учеството на пазарот доставува лажни податоци,

- има суштински прекршувања или повторени прекршувања на обврските утврдени со овие правила.

(2) Учесникот на пазарот без одлагање го известува ОППГ кога врз него е отворена постапка за стечај или ликвидација.

(3) Престанувањето на важење на Договорот за учество на пазарот не го ослободува учесникот на пазарот од финансиски и други материјални обврските кон ОППГ и другите учесници на пазарот кои што ги презел за време на неговото учество на пазарот.

Известување за престанување на Договорот за учество на пазарот

Член 22

(1) ОППГ ги известува ОСП, ОСД и БОС на балансираната група каде што припаѓал учесникот на пазарот, како и самиот учесник на пазар за денот и часот на престанување на Договорот за учество на пазарот.

(2) Ако учесникот на пазар е снабдувач, ОППГ, ги известува и снабдувачот во краен случај.

(3) ОППГ на денот на престанување на Договорот за учество на пазарот, донесува решение за бришење на учесник на пазарот од РУП, кое му го доставува на учесникот на пазарот и го објавува на својата веб страница.

(4) Учесникот на пазарот чиј Договор за учество на пазарот престанал да важи, во рок од 15 дена од денот на известувањето од став (1) на овој член може да достави приговор до РКЕ.

(5) Приговорот од став (4) на овој член, не го одлага извршувањето на решението од став (3) на овој член.

Повторно барање за регистрација за учество на пазарот

Член 23

Учесникот на пазарот не може повторно да поднесе барање за регистрација за учество на пазарот пред истекот на шест месеци од денот на влегување во сила на решението од Член 22 став (3) на овие Правила.

Чување на документација

Член 24

ОППГ ја чува целокупната документација, записи и мерните регистри, кои се однесуваат на барател, кога БРУП било одбиено или учесникот на пазарот чиј Договор за учество престанал да важи, најмалку пет години од денот кога барателот го испратил БРУП или од денот кога учесникот на пазарот бил избришан од РУП, освен ако со закон или друг пропис не е поинаку уредено.

IV. ПАЗАР СО БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ

Евидентирање на билатералните договори

Член 25

(1) Пазарот со билатерални договори ги вклучува договорите директно склучени од учесниците на пазарот, вклучувајќи го и увозот и извозот на природен гас.

(2) ОППГ врши администрирање на пазарот на природен гас со билатерални договори.

(3) Учесникот на пазарот ги пријавува до ОППГ сите склучени билатерални договори како и промените на договорите настанати во тековниот месец, до 15-ти во наредниот месец.

(4) Во билатералниот договор се утврдува договорната страна која ќе ја исполни обврската од став (3) од овој член.

(5) Пријавата за билатерален договор содржи:

- 1) податоци за договорните страни,
- 2) договорената количина на природен гас,
- 3) датумот и времето на почетокот и крајот на испораката на природниот гас што е предмет на билатералниот договор,

4) точката на прием и точката на испорака на природен гас, и

5) динамика на испорака на природниот гас

(6) ОППГ ја евидентира пријавата за билатералниот договор ако таа е во согласност со став (4) на овој член.

(7) Ако ОППГ утврди дека пријавата на билатералниот договор е нецелосна, во рок од седум работни дена од приемот на пријавата на билатералниот договор, ја известува страната во билатералниот договор, и укажува на недостатоците во пријавата и определува рок за уредување на пријавата.

(8) ОППГ, ОСП и ОСД обезбедуваат доверливост на деловните податоци од склучените договори на учесниците на пазарот и може да побараат од учесниците на пазарот дополнителни документи и информации во однос на нивните трансакции на пазарот.

V. ПРЕСМЕТКИ И ПЛАЌАЊА НА ПАЗАРОТ НА ПРИРОДЕН ГАС

Пазарен план

Член 26

ОППГ врз основа на конечните физички распореди го изработува дневниот пазарен план и му го доставува на ОСП.

Известување за трансакции

Член 27

Врз основа на физичките распореди од конечниот дневен распоред, ОППГ, за секој календарски месец, изготвува известувања во кои се содржани информациите за потврдените трансакции за секој трговски интервал во месецот и известувањата ги доставува до сите учесници на пазарот, најдоцна три работни дена по истекот на календарскиот месец.

Член 28

(1) Учесниците на пазарот, освен потрошувачите, се должни најдоцна до шестиот работен ден во секој календарски месец до ОППГ, врз основа на податоците од член 27 од овие Правила да ги достават податоците за физички трансакции.

(2) Податоците за физичките трансакции се доставуваат на образец изготвен од ОППГ и објавен на неговата веб страница.

(3) Врз основа на доставениот образец од став (1) на овој член, ОППГ издава Потврда за физички трансакции на образец изготвен од ОППГ и објавен на неговата веб страница.

Член 29

(1) Плаќањата помеѓу учесниците на пазарот се вршат во согласност со склучените билатерални договори за купопродажба на природен гас.

(2) Врз основа на реализираните трансакции на пазарот со билатерални договори, ОСП ги изготвува и ги доставува до договорните страни потврдите за трансакциите што се оствариле на пазарот.

VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Времено престанување на функционирањето на пазарот

Член 30

(1) Кога со одлука е прогласена енергетска кризна состојба, или кризна состојба прогласена во согласност со закон или доколку ПС се доведе во состојба на висок оперативен ризик, функционирањето на пазарот може делумно или целосно да се суспендира.

(2) Во случаите од став (1) на овој член, ОСП презема една или комбинација од следниве мерки:

- 1) промена на конечниот дневен распоред,
- 2) бара враќање во погон на мрежна опрема, која е надвор од погон поради постоечките распореди на диспечирање или поради краткорочни планирани одржувања, ако е тоа можно.

(3) Во смисла на овие Правила како висок оперативен ризик на ПС се смета работа на системот дефинирана во прописот со кој се уредуваат критериумите и условите за прогласување на кризна состојба.

(4) ОППГ најдоцна 24 часа од преземање на некоја од мерките од став (2) на овој член на својата веб страна ги објавува причините за делумната или целосна суспензија на пазарот кои остануваат достапни се до целосното укинување на суспензијата.

Суспендирање во случај на виша сила

Член 31

(1) ОСП има право во случај на виша сила, а заради обезбедување на сигурност на системот да ги суспендира, во целост или делумно, одделни трансакции на пазарот.

(2) Во случај на виша сила, учесниците на пазарот ги следат инструкциите и корекциите на одобрените физички распореди од страна на ОСП.

Известување и објавување

Член 32

ОСП најдоцна до 10:00 часот, на својата веб-страница ги објавува следните информации за претходниот ден:

- 1) збирни податоци за потрошувачката на природен гас во ПС,
- 2) ограничувањата во ПС,
- 3) информациите за работата, сигурноста и адекватноста на ПС и
- 4) други информации поврзани со работата на ПС што не се од доверлив карактер.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 33

Во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овие Правила, ОППГ донесува:

- 1) Образец БРУП од Член 12 од овие Правила,
- 2) Образец и Потврда од Член 28 од овие Правила.

Член 34

(1) Со денот на отпочнување на примената на овие Правила престануваат да важат Правилата за пазар на природен гас („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/14, 91/14 и 115/18).

(2) Овие Правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применуваат со денот на отпочнување на примената на Правилата за балансирање на системот за пренос на природен гас.

Бр. 01-2325/1

18 јуни 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

1816.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 11 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 18 јуни 2019 година донесе

П Р А В И Л А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА УНИВЕРЗАЛНИОТ СНАБДУВАЧ

Член 1

Во член 9 од Правилата за набавка на електрична енергија за универзалниот снабдувач („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/18), ставот (3) се менува и гласи:

“(3) Избраниот понудувач го потпишува договорот во рок од два работни дена од приемот на договорот, во спротивно се смета дека се откажал од договорот, а универзалниот снабдувач ја наплатува гаранцијата за понудата.”

Член 2

Овие Правила влегуваат во сила на денот на донесувањето, а се објавуваат во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2328/1

18 јуни 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 1817.

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија согласно чл.9 ст.1 алинеја 3 чл.10 ст.1, чл.43 и чл.47 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/07), на одржаната шеесет и осма седница на ден 13.6.2019 година ја донесе следната

О Д Л У К А

I

На Роска Карова - јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Скопје, и се утврдува престанок на функцијата јавен обвинител поради навршување на 62 години живот, со што ги исполнува условите за старосна пензија.

II

Функцијата јавен обвинител и работниот однос и престанува заклучно со 10.7.2019 година.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОР бр. 1/19
13 јуни 2019 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Северна Македонија
Претседател,
Коле Штерјев, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019126